



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Ф

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општествено књиговодство за претплата, посебна издавница и огласи 608-3-291-2

Петок, 14 јули 1972

БЕЛГРАД

БРОЈ 37

ГОД. XXVIII

Цена на овој број е 6 динари. — Претплата за 1972 година изнесува 270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефон: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671.

374.

Врз основа на член 58 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72), во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, сојузниот секретар за финансии донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник поблиску се регулира примената на даночните стапки, како и примената на одредбите на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот (во понатамошниот текст: Законот) кои се однесуваат на: ослободување од плаќање на данокот на промет, евидентирање на прометот на производи и услуги по различни даночни стапки и даночни основици; пресметување и плаќање аконтации на данокот на промет; изработка и поднесување на шестмесечна и конечна пресметка на данокот на промет; попис на производи за кои се менуваат даночните стапки и пресметување и уплатување на разликата во данокот на промет и на враќање на данокот на промет.

Одредбите од овој правилник се однесуваат и на основниот данок и на посебниот данок на промет, ако со овој правилник не е одредено поинаку.

II. ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ

1) Данок на промет на производи

Член 2

При продажбата на нови или употребувани производи на мало од продавница или од друга деловна единица што врши продажба на производи на мало, даночниот обврзник — организација на здружениот труд — врши пресметување и на основниот данок и на посебниот данок на промет на производи со примена на пропишаните даночни стапки врз даночната основица утврдена според чл. 16 и 18 на Законот, во моментот на извршениот промет.

Продавниците и другите деловни единици од став 1 на овој член, кои врз основа на статутот или на друг општ акт на даночниот обврзник — организација на здружениот труд — во чиј се состав, самостојно вршат пресметка или врз кои со статутот односно со друг општ акт на даночниот обврзник е пренесено правото самостојно да вршат пресметување и уплатување на данокот на промет на производи, се должни да ги водат пропишаните евиденции и да вршат пресметување и плаќање на данокот според одредбите на овој правилник.

Ако општината на чија територија се продаваат производи на мало по пат на подвижни продавници сместени во специјални возила и сл. нема

пропишано посебен начин на пресметување и плаќање на посебниот општински данок на прометот на производи што ќе го извршат такви подвижни продавници на нејзината територија, данокот на промет на производи се пресметува и се плаќа според местото на седиштето на организацијата на здружениот труд односно на продавницата и на друга деловна единица што вршат продажба на производи по пат на подвижни продавници.

Член 3

Даночните стапки на основниот данок на промет на производи се одредени во Тарифата на основниот данок на промет (во понатамошниот текст: Тарифата) и се применуваат врз прометот на производи за кои со Законот или со Тарифата е одредено плаќање на тој данок.

За производите за кои во Тарифата се одредени различни даночни стапки, зависно од нивниот вид, квалитет, суровинскиот состав, цената или од други својства, производителот односно увозникот што ги увезол или трговската организација на здружениот труд што ѝ ги продава на трговијата на мало се должни да го означат во фактурата за продажбата, покрај секој таков производ тарифниот број и даночната стапка по кои се врши пресметувањето и плаќањето на основниот данок на промет на производи, како и неговиот вид, квалитет, суровинскиот состав, цената или друго својство поради кое е одредена односната даночна стапка. Одредбите на овој став се однесуваат и на продажбата на производи од тар. број 2 што ќе им се изврши на купувачите — даночни обврзници од точка 2 одредба под 2 став 2 на забелешката кон тој тарифен број.

Како производи на кои се однесува одделен тарифен број на Тарифата се подразбираат производите кои под ист или соодветен назив се опфатени во Царинската тарифа која е составен дел на Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70 и 58/71), како и производите на кои се однесуваат посебните прописи за квалитетот, ако со Тарифата е пропишано одредувањето на тие производи да се врши според тие прописи, или ако тие производи не можат да се утврдат според Царинската тарифа.

Даночната основица, ако со Законот не е одредено поинаку, е иста за пресметување и на основниот данок и на посебниот данок на промет на производи.

Ако со Законот, со југословенски стандард или со овој правилник не е одредено поинаку, се смета дека производот е изработен од одреден материјал доколку содржи повеќе од 50% од тој материјал.

Член 4

Посебен данок на промет на производи не се плаќа во продажбата што производителските или трговските организации им ја вршат од склад или транзитно и со посебно евидентирање на таквиот промет и издавање фактура на купувачите што се општествени правни лица (член 37 точка 5 од Законот).

На продажбата на нови или употребувани производи од склад или транзитно што продавачите од став 1 на овој член ќе им ја извршат на граѓа-

ните и на граѓански правни лица, било да ја вршат таквата продажба без или со издавање фактура, покрај основниот данок на промет на производи, се пресметува и се плаќа и посебен данок на промет на производи.

Ако со Законот не е одредено поинаку, како граѓани, во смисла на овој правилник, се подразбираат граѓаните — крајни потрошувачи, како и самостојните занаетлии и самостојните угостители.

Член 5

На производите што се продаваат од консигнационен склад во Југославија, држателот на консигнациониот склад е должен да го пресмета данокот на промет со примена на пропишаните даночни стапки врз продажната цена на производите во која, покрај царината и другите давачки што се плаќаат при царинењето, се содржани маржата и другите надместоци што даночниот обврзник ги засметува и ги наплатува од купувачот за продадените производи.

Ако од консигнационен склад им се продаваат производи на општествени правни лица, се пресметува само основниот данок на промет на производи.

Ако од консигнационен склад им се продаваат производи на граѓани и на граѓански правни лица, покрај основниот данок, се пресметуваат и посебните даноци на промет на производи.

По исклучок, за моторни возила што од консигнационен склад им се продаваат на граѓани и на граѓански правни лица, даночниот обврзник не пресметува посебен данок на промет на производи (член 37 точка 6 на Законот). Посебниот данок на промет на производи го плаќа купувачот — граѓанин или граѓанско правно лице — во местото на своето живеалиште односно седиште, ако е воведен таков данок. Во тој случај регистрацијата на моторното возило може да се изврши на името на купувачот само ако тој поднесе доказ дека на односното возило платил посебен данок на промет на производи во местото на своето живеалиште односно седиште.

Член 6

На производите што ги увезува крајниот потрошувач за сопствена употреба или потрошувачка или кои за негова сметка ги увезува посредник (надворешнотрговска организација), основниот данок на промет на производи го пресметува царинарницата во моментот на настанувањето на обврската за плаќање царински давачки за увезените производи, односно во моментот на царинскиот преглед на такви производи ако не постои обврска за плаќање царински давачки (член 22 став 2 точка 6 на Законот), со примена на пропишаните стапки врз даночната основица што ја сочинува вредноста на увезените производи утврдена според царинските прописи вклучувајќи ја и царината и другите давачки што се плаќаат при увозот (член 18 на Законот).

По исклучок, врз увозот на моторни возила што ќе го извршат граѓани и граѓански правни лица односно на моторни возила што ќе ги внесат граѓани или граѓански правни лица, или врз увозот на моторни возила што за сметка на граѓани и на граѓански правни лица ќе го изврши посредник (надворешнотрговска организација), во врска со пресметувањето на посебниот данок на промет на производи се применува одредбата на став 4 од член 5 на овој правилник (член 37 точка 6 на Законот).

Член 7

При комисионата продажба што ја врши на мало комисиона или друга организација на здружениот труд — комисионер (од продавници и од други деловни единици што вршат продажба на производи на мало), даночен обврзник е таков комисионер што кога ќе продаде производи, без оглед дали се нови или употребувани, па е должен на таквиот промет да пресмета и основен и посебен данок на промет на производи.

Комисионерот е даночен обврзник и кога од продавница или од друга деловна единица што врши продажба на производи на мало, ќе продаде неупотребувани (нови) производи за сметка на комитентот.

По исклучок, ако е во прашање продажба на употребувани производи (предмети) на граѓани што комисионерот ќе ја изврши за нивна сметка, основен данок не се пресметува (член 5 став 6 на Законот). Како употребувани предмети од член 5 став 6 на Законот се сметаат предмети кои поради нормална употреба губат во употребната вредност така што пазарната цена, по правило, значително им е пониска од цената на такви нови предмети (облека, обувки, садови, мебел, теписи и др.). Накитот, скапоцените камења и бисерот, како и други предмети изработени во целост или делум од благородни метали (тар. броеви 13 и 15 на Тарифата), немаат карактер на употребувани предмети и подлежат на плаќање данок на промет на производи, па и кога граѓаните ги продаваат преку комисионер или друг посредник, без оглед дали на тие производи порано бил платен основниот данок на промет на производи.

Посебниот данок на промет на производи се пресметува на прометот на употребувани предмети што ги продаваат граѓаните било преку комисионер или друг посредник, било кога ги продаваат сами или на некој друг начин, ако плаќањето на тој данок е пропишано.

Член 8

На производите што на крајните потрошувачи им се продаваат со јавно наддавање (на лицитација и сл.), даночниот обврзник — продавач — го пресметува данокот на промет на производи со примена на пропишаните даночни стапки врз продажната цена постигната со јавното наддавање. Ако со условите на јавното наддавање е одредено продажбата со јавно наддавање да се врши по цени во кои е вклучен данокот на промет на производи, даночниот обврзник го пресметува тој данок со примена на пресметаната даночна стапка.

Ако со јавното наддавање им се продадени производи на крајните потрошувачи — општествени правни лица — се пресметува и се плаќа само основниот данок на промет на производи, а ако производите им се продадени на граѓани и на граѓански правни лица, покрај основниот се пресметува и посебен данок на промет на производи.

Основниот данок на промет на производи при продажбата со јавно наддавање на крајни потрошувачи се пресметува на начинот одреден во овој член без оглед дали се во прашање нови или употребувани производи и без оглед дали на прометот на тие производи порано бил платен основниот данок на промет на производи. По исклучок, ако е во прашање продажба со јавно наддавање на употребувани предмети за сметка на граѓани не се плаќа основниот данок на промет на производи, освен ако се продаваат скапоцени камења, бисер и предмети изработени од благородни метали од тар. броеви 13 и 15 на Тарифата.

Член 9

Ако производите од сопствено производство, или производите купени за натамошна продажба, за кои е пропишано да се плаќа данок на промет, а за кои тој данок порано не е платен, му се даваат без надоместок на крајниот потрошувач (подарок и сл.) — член 5 став 3 на Законот, даночниот обврзник — давател на производите без надоместок — го пресметува данокот на промет со примена на пропишаните даночни стапки врз даночната основица утврдена според одредбата на член 16 став 4 од Законот.

Плаќањето на пресметаниот данок за производите испорачани на крајните потрошувачи без надоместок се врши во роковите одредени во член 24 став 2 на Законот.

Ако производите му се дадени без надоместок на крајниот потрошувач — општествено правно лице — се пресметува само основниот данок на промет на производи, а ако тие производи се дадени без надоместок од продавница или од друга деловна единица што врши продажба на производи на мало, се пресметува и посебниот данок на промет на производи.

Ако производите се дадени без надоместок на граѓанин или на граѓанско правно лице, покрај основниот данок, се пресметува и посебниот данок на промет на производи.

Во случајот од став 3 на овој член кога производите му се дадени од склад на крајниот потрошувач — општествено правно лице — основниот данок на промет на производи се уплатува на начинот одреден во член 35 став 2 на Законот.

Ако организацијата на здружениот труд или друго општествено правно лице (освен организацијата на здружениот труд што врши продажба на мало на одредени предмети за лична потрошувачка на граѓаните) набавува такви предмети (на пример, рачни часовници, пенкала, облека, обувки и др.) од производителот или од трговската организација на начин на кој се врши прометот на стоки на големо, даночен обврзник е продавачот кој е должен на тие производи да пресмета и основен данок и посебен данок на промет на производи без оглед за кои цели се набавуваат, па и кога се набавуваат заради давање без надоместок (репрезентација, подарок и сл.), ако на прометот на тие производи е пропишано да се плаќа данок.

Член 10

Ако производите од сопствено производство, или производите што се набавени или увезени без плаќање данок на промет на производи а за чиј промет е пропишано плаќање на тој данок кога му се продаваат на крајниот потрошувач, се земаат за сопствена крајна потрошувачка или употреба, даночниот обврзник од член 13 став 1 на Законот го пресметува и го плаќа основниот данок на промет на производи, а ако таквите производи ги зема од продавница или од друга деловна единица што врши продажба на производи на мало тој покрај основниот данок пресметува и посебен данок на промет на производите.

Обврската за пресметување и плаќање на данокот на промет настанува во моментот на земање на таквите производи за сопствена крајна употреба или потрошувачка, при што се зема како да е извршена наплатата на тие производи во моментот на настанувањето на даночната обврска во смисла на член 22 од Законот.

Член 11

Врз вредноста на калото, растурот, кршот или дефектот што го натфрлува дозволеният обем предвиден со општ акт на даночниот обврзник, а кој е утврден за производите во продавницата или во друга деловна единица што врши продажба на производи на мало, се пресметуваат и основниот и посебниот данок на промет на производи.

Ако е во прашање кало, растур, крш или дефект утврден на производите во склад на производителот или на трговската организација или на увозникот од кој се врши продажбата на производите на начинот на кој се врши прометот на стоките на големо, даночниот обврзник го пресметува само основниот данок на промет на производи. По исклучок, ако таквото кало, растур, крш или дефект е ставен врз товар на одговорното лице на даночниот обврзник, и во тој случај покрај основниот данок се пресметува и посебен данок на производи.

Одредбите на овој член се однесуваат и на уништување производи што не настанало поради дејство на виша сила.

Обврската за пресметување и плаќање на данокот на промет настанува во моментот на утврдување на таквото кало, растур, крш односно дефект.

Данокот на промет на производи не се плаќа на вредноста на производите што се исчезнати или уништени односно оштетени како последица од провална кражба извршена во продавницата или во друга деловна единица. Во тој случај пресметаниот данок на промет на тие производи ќе се сторнира на следниот начин:

1) врз основа на податоците за вкупното задолжување на продавницата (пренесена состојба од изминатата година и задолжување во текот на годината) и на податоците за продажбата на стоките до денот на сторената штета, се утврдува вредноста на стоките што треба да се наоѓаат на залихи во продавницата пред сторената штета. Од споредувањето на овој износ и на износот на фактичките разлики утврдени со попис на денот на сторената штета, се добива износот на фактичната штета во која е содржан и пресметаниот данок на промет;

2) утврдувањето учеството на штетата на одделни видови стоки во вкупната штета установена врз основа на задолжувањето на продавницата и на пописната состојба на денот на сторената штета, се врши врз основа на поединечното учество на одделни видови стоки во однос на вкупното задолжување на продавницата пред настанувањето на штетата поради провална кражба, и тоа според тарифните броеви односно даночните стапки, како и стоки што не подлежат на обврска на данокот на промет;

3) со примена на така утврденото поединечно учество во однос на вкупната вредност на штетата се добива износот на штетата на трговските стоки според одделни тарифни броеви и даночни стапки и на стоките што не подлежат на обврската за пресметување и плаќање на данокот на промет, во која е содржан и данокот на промет;

4) пресметувањето на износот на данокот на промет што е содржан во вредноста на утврдената штета на трговските стоки според одделни тарифни броеви и даночни стапки, се врши со примена на пресметаните стапки утврдени согласно одредбите на член 66 од овој правилник. Така утврдениот износ на данокот на промет, што е содржан во настанатата штета, ќе се сторнира во книговодствената евиденција и за тој износ ќе се намали обврската за плаќање на данокот на промет.

Член 12

Врз вредноста на утврдениот кусок на производи во продавница или во друга деловна единица што врши продажба на производи на мало, како и на склад или во друга деловна единица што врши продажба на производи на начинот на кој се врши прометот на стоки на големо, за кои е пропишано плаќање на данок на прометот на производи, даночниот обврзник пресметува и основен данок и посебен данок на промет на производи, без оглед на тоа дали кусокот го товари даночниот обврзник или одговорното или друго лице.

Обврската за пресметување на данокот на промет настанува во моментот на утврдувањето на таквиот кусок, а обврската на плаќање во моментот на наплатата на кусокот односно во моментот на отписот.

Член 13

Купувачот — даночен обврзник од член 14 став 2 на Законот — го пресметува основниот данок на промет на производи во моментот на настанувањето на даночната обврска според член 22 став 2 точка 8 од Законот на вредноста на набавените производи што е искажана во фактурата на добавувачот.

Даночниот обврзник, според местото на своето седиште, го уплатува пресметаниот данок во рок од 10 дена по истекот на месецот по сите фактури примени во текот на тој месец (член 24 став 3 од Законот).

Член 14

Според тар. број на Тарифата се плаќа основен данок на промет на производи на сите производи што служат за крајна потрошувачка, освен на прометот на: производи за кои со Тарифата се предвидени посебни даночни стапки, производи за кои со Законот е предвидено ослободување од плаќање на тој данок, и вештачки безалкохолни пијачки, сода-вода и минерална вода.

Според тар. број 1 на Тарифата се пресметува и се плаќа данок и на прометот на:

— кујнска сол наменета односно подобна за човечка исхрана; денатурирана сол за исхрана на животни; сол за посипување на патишта; други соли (NaCl);

— производи од тар. број 18.06 на Царинската тарифа (обична чоколада, млечна чоколада, чоколада во прав, десертна чоколада, чоколаден прелив, полната чоколада, чоколадни десерти, зашеќерен какао-прав);

— производи од тар. броеви 17.04 и 11.05 на Царинската тарифа (тврди бонбони, тврди полнети бонбони, драже-бонбони, карамели, желе-производи, фондан-бонбони, гумени бонбони, цвакачки гуми, во маса или обликувани, шеќерни фигури, компримати и пасти, лакриц-бонбони, пенести производи, ликерни бонбони, марципан-производи, персипан-производи, нугат-производи, грилаж-крокант-производи што се третираат како бонбони; лосум, таан — Кетен-алва, бела алва; екстракти од слатко дрво; сирули ароматизирани или обоени од лактоза, гликоза и од други шеќери, освен од овошни сокови; меласа ароматизирана или обоена; ванила-шеќер, ванилин-шеќер и др.);

— производи од сребро изработени во филигран и производи изработени во комбинација од валано сребро и филигран (табакери, жардиниери и сл.);

— книги, списанија, брошури и други публикации, освен оние од член 36 став 1 точка 7 на Законот; календари, телефонски именици, возни редови, разни проспекти, ценовници и каталози, освен оние од член 36 став 1 точка 7 на Законот; обрасци, чековни книшци, штедни книшци, пасоши, влезни билети, патнички карти, и сл.;

— хартии за пишување, цртање или копирање, други хартии, хемиски моливи, пенкала, лепила, лепливи ленти, спојници, печати и други слични производи, освен оние од член 36 став 1 точка 8 на Законот и од член 48 на овој правилник;

— телефонски апарати, куќни телефонски центри во станбени и други нестопански објекти, струјомери, водомери, бројачи на протокот на пара и гас, мерачи на калории, противструјни апарати, електрични часовници, прекинувачи и приклучни кутии, осигурувачи и други производи што се вградуваат на разводни табли, грејачи од сите видови, вентилатори, ладилници и други справи за греење и ладење, апарати за перални и сушилници, санитарни уреди со прибор, печки, шпорети, бојлери, расветни тела со припаѓачката арматура, сијалици и други производи што се вклучуваат на инсталациона мрежа — освен оние за кои со Законот или со Тарифата е пропишано ослободување од плаќање на данок кога се набавуваат за одредени цели;

— режана и делкана граѓа;

— моторни и други возила — освен возилата од тар. број 6 и освен оние за кои со Законот или со Тарифата е пропишано ослободување од плаќање на данокот;

— рекламни панои, светлечки и други реклами, привремени штандови, на сцени и слични производи — освен оние за кои со Законот или со Тарифата е пропишано ослободување од плаќање на данокот;

— други производи за кои тоа е одредено со Законот, со Тарифата или со овој правилник. Производителот, увозникот, продавачот на големо или продавачот на мало се даночни обврзници и кога производите од став 2 алинеи 1, 2, 3 и

4 на овој член им се продаваат на угостителски организации на здружениот труд.

Член 15

Како производи од тар. број 2 став 1 точка 6 на Тарифата се сметаат и: вретенско масло, масло за фина механика, лежишно масло, масло за пневматски алати, масло за ладење, масло за ладилници, вазелинско масло, турбо-масло, масло за вакуум пумпи, циркулационо масло, осно масло, цилиндер масло, масло за калење, масло за отпуштање, масло за замастување, масло за хонување, масло за режење, масло за дупчење, масло за кочници, масло за менувачи, масло за мотори на гас, изолационо масло, масло за воздушни лифтови, маст за топчести лежишта, натриумова маст, маст за шасии, алуминиумска маст, литиска маст, авто-универзална маст, маст за водени пумпи, графитна тотовна маст, тотовна маст, техничка маст, маст за јамски колички, маст за челични јажиња, технички вазелин, и други слични масла и масти.

Како даночни обврзници на данокот според тар. број 2 од Тарифата се сметаат и производителот и трговската организација на здружениот труд на големо што производите од тој тарифен број им ги продаваат на големо на големи потрошувачи (освен на оние од точка 2 одредба под 2 став 2 на забелешката) или што тие производи ги продаваат на мало преку сопствени пумпни станици или други продажни места што вршат продажба на производи на мало.

Член 16

Според точка 3 од забелешката кон тар. број 3 на Тарифата, странските цигари можат да се пуштаат во промет заради натамошна продажба односно потрошувачка само ако на секое пакување од 20 парчиња цигари (односно помало или поголемо) е означена полната фирма на увозникот.

Ако на пакувањето цигари однапред не е отпечатена фирмата на увозникот, увозникот странските цигари може да им ги продаде на организациите на здружениот труд овластени за продажба на големо или на мало на преработки од тутун само ако кон фактурата за продажбата на таквите цигари ќе им достави и потребен број етикети на кои е отпечатена фирмата на увозникот под услов таквиот купувач да примил обврска дека на секое пакување од 20 парчиња цигари (односно помало или поголемо) ќе ги налепи примените етикети пред натамошната продажба.

Се смета дека странски цигари се пуштени во промет заради натамошна продажба односно потрошувачка, ако се наоѓаат во продавница или на некое друго место (станбена просторија и сл.) од кое можат да им се продаваат непосредно на потрошувачите односно купувачите. За количините странски цигари затечени во тие простории без овака на полната фирма на увозникот, како даночен обврзник се смета лицето чии се тие простории, па од тоа лице надлежниот орган за контрола ќе го пресмета и наплати данокот на промет на производи со примена на пропишаната стапка и против него ќе поднесе пријава до надлежниот орган заради примена на казнените санкции од член 50 на Законот.

Складот односно друга работна просторија на организацијата на здружениот труд — купувач на цигарите, во која се сместени странски цигари заради препакување односно подготвување за продажба, не се смета како место предвидено за непосредна продажба на потрошувачите, ако таквиот купувач располага со потребниот број етикети од став 2 на овој член. За количините странски цигари затечени во тие простории за кои недостигаат етикетите од став 2 на овој член, како даночен обврзник се смета организацијата на здружениот труд чиј е складот односно просторијата, па надлежните органи на контролата ќе постапат според став 3 на овој член.

Член 17

Даночен обврзник е онаа организација на здружениот труд што ракијата што ќе ја произведе со додаток на алкохол (етанол) ќе ја пушти во промет како „природна ракија“, и тоа без оглед на тоа кому таквата ракија му ја продала. Врз таквиот промет се пресметува основен данок по стапката одредена во точка 4 на тар. број 4 на Тарифата, а данокот платен на алкохолот не може да се из земе од даночната основица.

Десертните вина од точка 1 на тар. број 4 на Тарифата се вина добиени со алкохолно вриење од презреано или провенатот грозје од благородна винова лоза со додаток на шеќер. Во десертните вина од таа точка спаѓаат и печените десертни вина што се добиваат со алкохолно вриење на изварена (згусната) шира со додаток на шеќер.

Ликерски вина се вината добиени од згусната и засладена шира со додаток на вински дестилат, како на пример: „Мистеле“, „Косовски божур“, „Црни опленачки бисер“, „Диоклецијанова суза“, „Нектар“ и сл.

Ароматизирани вина се вината добиени од природни или специјални вина со додаток на мирисливи билки, како на пример: разни вермути, „Карловачки бермет“ и слични вина.

Како десертни пијачки се сметаат производите како што се: „Рибизла — дезерт“, „Шери-дезерт“ и сл.

Ликери се алкохолни пијачки што според прописите со кои се регулира нивното производство и квалитетот се сметаат како ликери.

Како жестоки алкохолни пијачки се сметаат производите што се пуштаат во промет под називот: водка, рум, виски, џин, коњак, арак, увозни ракии и слично без оглед дали се декларирани како природни или како вештачки пијачки.

Како крајни потрошувачи, во смисла на тар. број 4, се сметаат и единиците основани за вршење угостителски услуги на членовите на работните заедници и на членовите на организациите (угостителски единици на неугостителски организации), угостителските дуќани на самостојни угостители — во однос на основниот данок на промет на производи, како и занаетчиските организации на здружениот труд што набавуваат производи од тој тарифен број заради продажба на крајните потрошувачи односно заради сопствена крајна потрошувачка.

Како крајни потрошувачи, во смисла на тар. број 4 од Тарифата, не се сметаат продавници, складови и други трговски деловни единици во состав на земјоделски индустриски комбинати, на земјоделски задруги и на други организации на здружениот труд вон од областа на трговијата и угостителството, ако имаат статус на основна организација на здружениот труд, како и воено-угостителските установи што во својот состав имаат потони — продажни места. На продажбата на алкохолни пијачки на тие организации не се пресметува и не се наплатува данок на промет на производи, бидејќи тие се даночни обврзници што тој данок го пресметуваат при продажбата на алкохолни пијачки на крајните потрошувачи.

Производителските организации на здружениот труд, надворешнотрговските и трговските организации на здружениот труд што вршат продажба на алкохолни пијачки на големо, можат да им продаваат алкохолни пијачки само на оние самостојни угостители што кон писмената порачка, при набавката, ќе го поднесат одобрението за вршење угостителска дејност, издадено според важечките прописи. Овие продавачи за секоја таква продажба, вклучувајќи ја и продажбата на природно вино и природна ракија на кои не се плаќа основен данок на промет на производи, без оглед дали таа е извршена од склад, транзитно или на некој друг начин (од подвижна продавница и сл.), се должни да испостават фактури, и копиите од фактурите да му ги доставуваат до 10-ти во месецот, за прометот извршен во изминатиот месец, на општинското

собрание што му го издало одобрението на самостојниот угостител, заедно со список на фактурите за продадените алкохолни пијачки, кој го содржи личното име на купувачот — самостоен угостител, бројот на секоја фактура и вредноста на производите продадени по фактура (член 37 став 1 точка 3 од Законот). Одредбите на овој став се однесуваат и на индивидуалните занаетчии — производители на јаки алкохолни пијачки кога таквите пијачки им ги продаваат на самостојните угостители.

Продажбата на алкохолни пијачки на бродовите на крајбрежната и внатрешната пловидба или во други сообраќајни средства, подлежи на плаќање на основен данок и на посебен данок на промет на производи во матичното пристаниште на бродот односно во домицилната станица или во местото на регистрацијата на сообраќајното средство.

Член 18

На продажбата на алкохол (етанол) од тар. број 5, даночниот обврзник врши пресметување на данокот со примена на пропишаните даночни стапки од тој тарифен број зависно од намените за кои алкохолот им го продава на купувачите.

Пресметувањето на данокот се врши со примена на пропишаната даночна стапка во фиксен износ врз даночната основица што ја сочинува еден хектолитарски степен чист алкохол.

Купувачот на алкохолот е должен да води посебна евиденција за набавка на алкохолот ослободен од плаќање на данокот на промет односно на алкохолот набавен за натамошна продажба или за потребите од точ. 2 и 3 на тар. број 5 на Тарифата што пред употребата мора да ја завери Службата на општественото книговодство надлежна според седиштето на купувачот. На купувачот што неточно или неуредно ја води евиденцијата од овој став на сите набавени количини алкохол ќе му се наплати данок по стапката од точка 1 на наменувачкото (точка 5 на забелешката кон тар. број 5).

Како денатуриран алкохол за гориво, врз чиј промет се плаќа данок според точка 4 на тар. број 5 на Тарифата, се подразбира алкохол што пред пуштањето во промет е денатуриран со средство што се состои од суров метил-алкохол (метанол) и од дрвно масло во волуменски размер 8:0,5 (на осум литри метил-алкохол се додава 0,5 литри дрвно масло). Метил-алкохолот и дрвното масло претходно мораат да се измешаат и таа мешавина во количина од 4 kg се додава на секои 100 hl⁹ алкохол што се денатурира. За денатурирањето и продажбата на алкохолот за гориво производителот води посебна евиденција.

Како производители на алкохолни пијачки што алкохолот за производство на алкохолни пијачки можат да го набавуваат со плаќање на данок по стапката од точка 3 на тар. број 5 на Тарифата, се подразбираат само производителските организации на здружениот труд што вршат производство на жестоки алкохолни пијачки, специјални вина (ликерски, ароматизирани и сл.) и други алкохолни пијачки што се произведуваат со додаток на етанол, и што се регистрирани за вршење на таа дејност. Продавачите — даночни обврзници — во фактурата за продажба се должни, врз основа на изјавата на купувачот и со повикување на бројот и датумот на истата, да назначат за кои цели е продаден алкохолот.

На алкохолот што производителските и други организации на здружениот труд го набавуваат за пулпирање на својше што не се извезува, се пресметува данок по точка 3 на тар. број 5.

На винскиот дестилат јачина над 55 vol % алкохол се плаќа данок според точка 1 на тар. број 5 на Тарифата, освен ако тој производ им се продава под условите од член 6 став 4 на Законот како полупроизвод на производителите на винак за доработување и одлежување.

Член 19

На продажбата на патнички автомобили од тар. број 6 на Тарифата даночниот обврзник врши прес-

метување на данокот со примена на пропишаните даночни стапки одредени според вредноста на тие автомобили што ја сочинуваат даночната основица.

Даночен обврзник е продавачот на автомобилите од став 1 на овој член на крајните потрошувачи.

Со примена на одредбата на точка 3 од забелешката кон тар. број 6 на Тарифата се постигнува ублажување дејството на прогресивните даночни стапки кај граничните даночни основици, така што разликата помеѓу данокот по пониска и данокот по повисока даночна стапка да не може да биде поголема од разликата помеѓу најголемата даночна основица за која важи непосредно пониската даночна стапка и фактичната даночна основица. На пример: ако фактичната даночна основица изнесува 38.500 динари и ако непосредно би се применила даночната стапка од 25% која важи за таа даночна основица, би се добил износ на данок од 9.625 динари. Тоа значи дека поради разликата во основицата што изнесува 500 динари во однос на највисоката основица од 38.000 динари врз која се применува даночната стапка од 12% и кај која данокот пресметан по таа стапка изнесува 4.560 динари, би се платило повеќе 5.065 динари. Со примена на наведената одредба најпрвин ќе се пресмета данокот од 4.560 динари, колку што изнесува по непосредно пониската даночна стапка од 12% врз основицата од 38.000 динари, и на тој износ ќе му се додаде разликата помеѓу даночните основици од 38.000 и 38.500 динари т. е. износот од 500 динари, што вкупно изнесува 5.060 динари. На ист начин треба да се постапува сè до граничната даночна основица од 42.000 динари врз која допрва се применува директно даночната стапка од 25% што го дава износот од 10.500 динари врз таа основица. Врз даночната основица над 42.000 динари данок се плаќа во износ од 10.500 динари плус 100% на вредноста над 42.000 динари.

Како патнички автомобил, на кој се однесува тар. број 6 од Тарифата, се подразбираат автомобили за превоз на патници со најмногу 9 седишта, вклучувајќи го и седиштето за возачот, што се дефинирани во југословенскиот стандард JUS M. N0.010 под децимални ознаки 1-5, и 2.

Даночната основица за патничките автомобили од увоз ја сочинува вредноста на тие автомобили утврдена според царинските прописи, заедно со царината и со другите давачки што се плаќаат при увозот. Ако продажбата се врши од консигнационен склад, даночната основица се утврдува според одредбите на член 5 од овој правилник.

На прометот на резервни делови за патнички автомобили од тар. број 6 на Тарифата се плаќа основен данок на промет на производи според тар. број 1, освен на прометот на надворешни и внатрешни гуми за тие автомобили на кои се пресметува данокот според тар. број 12 точка 10.

Член 20

На продажбата на лекови од тар. број 7 на Тарифата извршена на аптеки, здравствени домови и други крајни потрошувачи, даночниот обврзник го пресметува данокот со примена на пропишаната даночна стапка врз даночната основица утврдена според одредбите на чл. 16 и 17 од Законот.

Како даночни обврзници на данокот според тар. број 7 на Тарифата се сметаат и аптеките и дрогериите, ако се занимаваат со производство и промет на лекови од точка 2 на забелешката кон тар. број 7. Репродукционен материјал без плаќање данок на промет за ова производство таквите обврзници можат да набавуваат, ако ги исполнуваат условите од член 6 ст. 2, 3, 4 и 5 на Законот.

Лековитите супстанции што во аптеките односно во дрогериите се употребуваат за изработка на лекови по рецептура или на магистрални лекови, се сметаат како производи од точка 2 на забелешката кон тар. број 7 на Тарифата и подлежат на плаќање на основниот данок по пропишаната стапка.

Ако производите од став 3 на овој член им се продаваат на мало во непроменета состојба непос-

редно на потрошувачите, тие производи подлежат на плаќање и на посебен данок на промет на производи.

Како лекови од тар. број 7 на Тарифата се сметаат производите од член 2 точ. 1, 3, 4 и 5 на Законот за прометот на лекови, како и гумените чорапи, пластичните завои за вени и појасите за реума од чиста рунска волна.

Член 21

Данок според тар. број 8 на Тарифата се плаќа на прометот на ткаенини и други текстилни производи изработени од над 50% витоњ-предиво, или од предиво со над 50% до 70% рунска или табачка волна квалитет над 30 микрони, или од предиво со над 20% до 50% вештачки влакна врз база на регенирирана целулоза или на синтетични полиакрилни влакна („Малон“), односно на полиамидни влакна под називот „Супрален“, „Ултралон“, „Супрал“, и „Призенит“.

Како вештачки влакна врз база на регенирирана целулоза се подразбираат сечени влакна и бескрајни влакна цел-влакно, рајон и ацетатна вештачка свила).

Содржината на одделни материјали од тар. број 8 на Тарифата во одделни производи во поглед на видот, финоста и процентуалното учество, се утврдува според соодветните југословенски стандарди за односните материјали. Учеството на тие материјали во теписите, душеците, мадраците, јорганите и перниците се утврдува според флор-основата односно според лицето на теписите, јорганите, душеците, мадраците и перниците.

Суровинскиот состав на витоњ-предивото во производите изработени и од тоа предиво, се утврдува според југословенскиот стандард JUS F.B2.021.

Производителите, увозниците и продавачите на големо при продажбата на производите од овој член што им ја вршат на продавачите на мало што се даночни обврзници на данокот на промет, се должни да постапуваат според одредбата на член 3 став 2 од овој правилник.

Како други текстилни производи од тар. броеви 8 и 9 се подразбираат готови стоки изработени од текстил или претежно од текстилни материјали, текстилни предива и конец; тул, тантели, ленти, везови и други позаментериски стоки; специјални текстилни ткаенини (филицеви, обложени или импрегнирани ткаенини вклучувајќи и еластички ткаенини и еластична позаментерија); јажина, кабли и ортоми од текстилни материјали и изработки од нив (рибарски мрежи и други мрежарски изработки од јажарија); фишеци (тулци) за шапки; вата и предмети од газа, завои, фитили од текстилни влакна, ткаенини и други текстилни предмети за техничка употреба, цевки за пумпи и слични цевки од текстилни материјали, ремена за транспортери и трансмисии од текстилни материјали; и други производи од текстилни материјали: вреќи и кесиња, цереди, шатори, платнени покриви, едра и други стоки од церата; кебиња и патнички покривки, креветска постелнина и други предмети за преслекување вклучувајќи и чаршафи за на маса и салфети; јоргани, душеци, перници и сл.; крпи, завеси, драпери, прекривачи за кревети и софи и други текстилни предмети за домаќинство; ткаенини за чадори и чадори за дожд и сонцобрани изработени претежно од тие ткаенини; пневматички текстилни перници; мрежи за на пазар, знамиња и сл.; покривки за под (теписи, килими и постилки); таписери; горна и долна облека од текстилни ткаенини, од плетени и преплетени ткаенини; прибор за облекување од текстилни ткаенини, од плетени и преплетени ткаенини (шамивчиња, шалови, шами, превези, кравати, околувратници, манжетни, тантели набори, мидери, нараменици, подврски, наравкици, чорапи, соки и сл.); капи и шапки и др.

На теписите со рака јазувани со над 120.000 јазли на 1 m², без оглед на суровинскиот состав, како и на волнените простирачки ткаени со рака, еднобојни или мелирани, се плаќа данок според точка 4 на тар. број 15 од Тарифата.

Член 22

Како бетонски челик од точка 3 на тар. број 12 на Тарифата се подразбираат и сите други метални производи што според своите карактеристики можат да служат за целите за кои се користи бетонски челик (железо), без оглед под каков трговски назив се пуштаат во промет (на пример: и како аленчана или некаква друга жица, арматура и сл.). Ако таквите производи им се продаваат на граѓани или на други купувачи што немаат право на набавка на репроматеријали без плаќање данок на промет, тие производи секогаш се третираат како бетонски челик или како валана жица.

Како производи од точка 9 на тар. број 12 на Тарифата се подразбираат: бои (маслени бои, битуменски бои, подводни бои, маслени бои специјални, печатарски бои и сл.); анилински бои и пигменти (директни бои, индиректни бои, редуктивни бои, урсолни, казеински бои, сулфурни бои, пигмент-бои, бои за козметика, нитроцелулозни бои, органски премачкувачки средства, бои за гума, природни бои и екстракти, природни и вештачки органски бои — лакмус и сл. — суви бои, минерални бои, литопон, оксиди, поликолор и сл.); фирнајси (фирнајс лепен, фактор фирнајс, фирнајси врз база на други технички масла и др.); лакови (маслени лакови, изолациони лакови и др.); емајли (маслени емајли, маслени емајли врз база на глиптол, маслени емајли врз база на колофониум, нитролакови и емајли, целонски лакови и емајли, шпиритни лакови и емајли, и др.); разредувачи (разредувачи за маслени лакови и емајли, шпиритни разредувачи, нитро разредувачи, и др.); премачкувачки средства (сите средства што служат за обработка на дрвенарија и за мебел); глазури (материјали за премачкување при завршни работи како и разни средства за полирање).

На туткалот и на другите лепила, китови, гипс, штрицла, каолин, магнезит, „фасапласт“, „терапласт“ и слични производи што се користат во градежништвото, данокот се пресметува според тар. број 1 на Тарифата кога тие производи им се продаваат на крајните потрошувачи.

Член 23

Данок според тар. број 3 на Тарифата се плаќа на сите предмети изработени од брусено кристално (оловно) стакло, бојосано или небојосано, вклучувајќи и садови за јадење и сл. (чаши, шишиња, поединечно или во сервиси итн.)

Како производи изработени од брусено кристално (оловно) стакло се сметаат сите брусени предмети изработени од калиумово стакло (оловно стакло) што содржи околу 18% и повеќе оловен оксид, предмети изработени од калиум-калциумово стакло („чешки кристал“) и предмети изработени од брусено „штрас стакло“ што содржи 50 до 55% оловен оксид.

Данок според тар. број 13 на Тарифата се плаќа и на сите фигури и други украсни предмети за стан или за мебел што се изработени од порцелан, мајолика, теракота, фајанс и од друг керамички материјал (на пример, украсни чинии, свеќници, вазни, педелиници, лустери, светилки со постамент од керамички материјал, фигури на луѓе и животни и др.). Меѓутоа, на садовите за јадење (чинии, вагани, шолји, чаши и сл.), поединечно или во сервиси и сетови, што се предмет на секојдневна употреба а се изработени од порцелан, мајолика, фајанс и друг керамички материјал, данокот се плаќа според тар. број 1.

Член 24

Како природни скапоцени камења од точка 2 на тар. број 15 на Тарифата се подразбираат:

— дијамант; корунд со своите вариетети (рубин, сафир, источњачки смарагд, аметист, аквамарин, хризонит и хијасинт, источњачки топаз); спинел

(рубин-спинел, Балос-спинел-рубин, син спинел-сафир и црн спинел); берил (смарагд, аквамарин, хризолит, златен берил и морганит); хризоберил.

Како природни полускапоцени камења се подразбираат:

— опал (благороден опал, огнен, обичен и полу-опал, хирофан, кашалонг), циркон-хијацинтин; топаз; хризолит и оливин;

— гранати (гросулар, црн меланит, пироп, чешки гранат, аламан, алмандин, аперсартин, топазолит, уваровит и др.); турмалин; тиркиз; везувијан;

— фелдспати (амазонски камен, жолт ортоклас, сончев камен, месечев камен, лабрадор и др.); кварц (горски кристал, сафав кварц, аметист, розов кварц, цитрин, чешки топаз, авантурин, макино око, тигрово око, јаспис и др.); ортоклас-глиненец (прозирен месечев камен, зелен амазонец и др.).

Како природен бисер од точка 2 на тар. број 15 на Тарифата се подразбира вистинскиот природен бисер што е производ на бисерни остриги или школки по природен пат без посредство на човекот. Култивиран бисер што е производ на тие мекотелци со уфрлување на зрнца од седеф се смета, во врска со данокот на промет, како полускапоцено камење.

Како козметички, парфимериски и таолетни препарати од точка 1 на тар. број 15 на Тарифата се подразбираат: парфеми, колонска вода и сл.; кремове, млеко, прашок за деца и други производи за нега на кожата; ружеви за усни, шминка, пудра и други препарати за маскирање; лакови за нокти, пасти за нокти, препарати за полирање на нокти, растворувачи на лакови за нокти и др.; шампони, вода, масла и помади за коса; препарати за ондулација на коса, бојосување на коса, одбојосување на коса, фиксатори за коса и други препарати за коса, кремове за бричење — освен сапун вклучувајќи го и оној во туби, кремове и моливи за трепки и други слични производи, препарати за отстранување на влакна и на непријатна мириса, и др. Не се сметаат како производи од оваа точка сапуните од сите видови (во цврста, полуцврста или течна состојба или во прав), освежувачки и хигиенски шамивчиња, капки за очи, заштитни кремове за раце, средства за отстранување на мозоли, и мазиви средства против реума.

Член 25

Пакување на цигарена хартија во книшки и пуштање во промет на таква хартија може да врши исклучиво производителот. Увозникот може да пушта во промет цигарена хартија во листови (книшки) само ако е увезена во земјата веќе пакувана во книшки.

Даночниот обврзник е должен, во смисла на член 3 од овој правилник, на фактурата за продажба на цигарената хартија што ја пушта во промет несечена или сечена (точка 2 на тар. број 17 од Тарифата) да стави клаузула дека се продава цигарена хартија (а не друга хартија), како и дека данокот е пресметан по стапка од 425% врз даночната основица утврдена според одредбите на чл. 16 и 17 од Законот.

2. Данок на надоместоци за услуги

Член 26

Како работи и услуги од тар. број 17 на Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68, 55/68, 50/69, 18/70, 52/70, 24/71, 32/71, 44/71 и 12/72) се подразбираат оние работи и услуги што ги вршат надворешнотрговски или трговски организации на здружениот труд, а што според прописите за надворешнотрговските организации и надворешнотрговските работи се сметаат како надворешнотрговски работи и услуги.

Како работи на увозот на стоките врз чија разлика во цената и други надоместоци што влегуваат во даночната основица се применува стапката од точка 3 на тар. број 17, се подразбираат работите што даночните обврзници од став 1 на овој член ги вршат во врска со увозот и продажбата на така увезените производи од склад или транзитно.

Како продажба на увезени производи, во смисла на став 2 од овој член, се подразбира и продажбата извршена на самостојните организации на здружениот труд што се правни лица и се наоѓаат во состав на даночниот обврзник, која е извршена со издавање на фактура или друга исправа со која се утврдува екстерната реализација.

Одредбите на став 2 од овој член не се однесуваат на производите што домашна производителска организација на здружениот труд ќе ги увезе како надоместок за извезени производи од сопствено производство (компензациони работи).

Член 27

Како промет на стоки на големо од тар. број 18 на Тарифата на сојузниот данок на промет се подразбира продажбата на купени производи во непроменета состојба што од склад или транзитно со задолжително издавање на фактура ја вршат трговски и други организации на здружениот труд, освен продажбата извршена на граѓани и на граѓански правни лица. Продажбата на производи на граѓани и на граѓански правни лица од страна на трговска организација на здружениот труд на големо се третира, во врска со данокот на промет, како продажба на производи на мало остварена непосредно со крајните потрошувачи, па надоместокот од таквата продажба не влегува во даночната основица според тој тарифен број. Данокот на надоместоците за услуги по тој тарифен број го плаќаат и производителските организации на здружениот труд ако купените производи ги продаваат на начинот предвиден за продавање на производи во прометот на големо.

Даночен обврзник е извршувачот на прометот на стоките на големо од став 1 на овој член што во таквиот промет ќе оствари даночна основица во смисла на точка 1 на забелешката кон тар. број 18 на Тарифата на сојузниот данок на промет врз која го пресметува основиот данок на надоместоците за услуги со примена на пропишаната даночна стапка.

Продавач што врши промет на стоки на големо води посебна евиденција е должен да за продажбата што од склад или транзитно ќе им ја изврши на граѓани или на граѓански правни лица.

Склад на огревен и градежен материјал што им продава производи и на граѓани и на големи потрошувачи а што не врши посебно евидентирање на таквите продажби има карактер на продавница односно на деловна единица која врши продажба на производи на мало, па целиот промет од таквиот склад се третира во врска со данокот според тар. број 18 на Тарифата на сојузниот данок на промет како продажба на производи на мало при која на разликата во цената и друг надоместок остварен во таквиот промет не се плаќа данок според тој тарифен број.

Како промет на стоки на големо во кој остварениот надоместок подлежи на оданочување се подразбира и продажбата на производи извршена на општествени правни лица со јавно наддавање.

Прометот на производи што трговските организации на големо и други организации на здружениот труд ќе го остварат со продажбата на производи непосредно на потрошувачите преку сопствени продавници и други деловни единици што вршат продажба на производи на мало, не се смета како промет на стоки на големо и на разликата во цената и на друг надоместок остварен од таквиот промет не се пресметува и не се плаќа данок според тар. број 18 на Тарифата на сојузниот данок на промет.

Трговската манипулација со купени производи во складови (пакување и препакување, сортирање, преточување, нега и друг третман со производите вклучувајќи го и преточувањето и друг третман на природни вина и природна ракија) која вообичаено се врши или без која односните производи не можат да се пуштаат во промет, се смета како составен дел од вршењето на прометот на производите на големо и не претставува производство на нови производи.

Данокот според тар. број 18 на Тарифата на сојузниот данок на промет не се пресметува посебно по секоја фактура туку се пресметува врз вкупно остварената даночна основица во односниот пресметковен период.

Член 28

Како вршење на кредитни и други банкарски работи од тар. број 19 на Тарифата на сојузниот данок на промет се подразбира вршење на работите што, во смисла на прописите за банките и кредитните работи, се сметаат како банкарски работи.

Како даночен обврзник според тар. број 19 на Тарифата на сојузниот данок на промет се смета банка и секоја друга организација на здружениот труд што врши кредитни и други банкарски работи, што се должни да пресметаат данок со примена на пропишаната даночна стапка врз даночната основица утврдена според точка 2 на забелешката кон тој тарифен број.

Други организации на здружениот труд (освен банките) се обврзници на данок според тар. број 19 на Тарифата на сојузниот данок на промет само врз даночната основица што ќе ја остварат со давање кредити во пари и со вршење менувачки работи.

Даночната основица при вршењето на работите од став 3 на овој член ја сочинува:

1) при вршење на кредитни работи — разликата во износот помеѓу каматата што давачот на кредитот ја плаќа на средствата што ги дава и каматата што давачот на кредитот ја наплатува по основ на кредитот, што го дал, вклучувајќи ги и потрошувачките кредити дадени на купувачите за купување стоки.

Организација на здружениот труд што на даден потрошувачки кредит, покрај камата, наплатува и други надоместоци, трошоци и сл. (премии за осигурување по потрошувачки кредити, манипулативни, банкарски и други трошоци и сл.), пресметува и плаќа данок на бруто примањето на камата и други надоместоци и трошоци согласно со точка 2 став 2 на забелешката кон тар. број 19;

2) при вршење на менувачки работи — износот на провизијата и на друг надоместок наплатен од странките со вршење на тие работи.

Не се сметаат како давање кредити во пари, во смисла на овој член, вложувањата што организациите на здружениот труд, освен банките, ги вршат во фондот на банката. Не се сметаат како камата од кредит во пари, во смисла на овој член, ниту каматите што организациите на здружениот труд како уписници на заем ќе ги остварат од запишаниот заем.

Данок според тар. број 19 на Тарифата на сојузниот данок на промет не се пресметува посебно по секој кредит туку се пресметува на вкупната позитивна разлика на каматата по сите кредити во односниот пресметковен период.

Курсните разлики настанати поради промена на паритетот на динарот не се сметаат како надоместок врз кој се применуваат одредбите на тар. број 19 од Тарифата на сојузниот данок на промет.

III. ДАНОЧНИ ОСЛОБОДУВАЊА

Член 29

Со Законот се предвидени факултативни (условни) и облигатерни (задолжителни) ослободувања од плаќање данок на промет.

Како факултативни (условни) ослободувања се подразбираат ослободувања од плаќање данок на промет врзани за исполкување одредени услови за набавка на опрема што служи како основно средство на организацијата на здружениот труд или на друго општествено правно лице, или за набавка на материјали за репродукција што ги набавуваат производителските организации заради користење во процесот на производството и др. За факултативно ослободување од плаќање данок на промет на производи, при набавката мораат да бидат исполнети со закон пропишаните услови, и тоа:

- 1) купувачот на таквите производи да е овластено лице што законот го одредил како такво;
- 2) купувањето на опрема, на материјали за репродукција и друго да се врши непосредно од производителот, увозникот или продавачот на големо;
- 3) купувачот, пред испоставувањето на фактурата односно пред преземањето на производите, да му даде писмена изјава на продавачот дека купените производи ќе ги користи за онаа намена што му дава право односните производи да ги набавува без плаќање данок.

Факултативни ослободувања се предвидени и за купување на некои производи одредени во член 36 став 1 на Законот, и тоа во: точка 7 (грамофонски плочи и снимени магнетофонски ленти), точка 17 (средства за вооружување и воена опрема итн.), точка 20 (производи за потребите на странски дипломатски и конзуларни претставништва), точка 21 (производи за потребите односно функциите на Југословенскиот црвен крст), точка 24 (телевизиски приемници и други наведени производи што ги набавуваат образовно-воспитни установи), точка 25 (служарски и скулпторски материјал и прибор што го набавуваат организациите на ликовните уметници за своите членови), точка 34 (противпожарни автомобили и приколки и др.) и точка 36 (течни горива и мазива за стоконни резерви на големи потрошувачи).

Како obligatorни (задолжителни) ослободувања се подразбираат ослободувања од плаќање данок на промет на одредени производи што му овозможуваат на секој купувач (општествено правно лице, граѓанин и др.) да може да ги набавува тие производи без плаќање данок на промет кај секој продавач (на мало или на големо). Овие ослободувања се предвидени во член 36 став 1 точ. 1 до 6, точ. 8 до 16, точ. 18, 19, 22 и 23, точ. 26 до 33 и точка 35 на Законот.

1. Ослободувања од плаќање данок на промет на репродукционен материјал

Член 30

Производителските и со нив изедначените организации на здружениот труд, производствените погони и производствените работни единици предвидени со статутот односно со друг општ акт во состав на непроеизводствени организации на здружениот труд или на други општествени правни лица, како и научноистражувачките институти или заводи што имаат лаборатории, експериментални работилници или погони за унапредување на производството (член 6 ст. 2 и 3 на Законот), можат да набавуваат материјал за репродукција без плаќање данок на промет на производи (основен и посебен), и тоа:

- од производителска организација на здружениот труд што произведува репроматеријал, или
- од трговска или надворешнотрговска организација на здружениот труд што врши промет на стоки на големо (продажба од склад или од друга деловна единица или транзитно и со задолжително водене посебна евиденција за таквата продажба и со издавање фактура), или
- од самостоен занаетчија — производител што произведува репроматеријал и кој води деловни книги или книга на прометот и испоставува фактури за продажбата на производите, или
- од увоз.

Како репродукционен материјал што купувачите од став 1 на овој член можат да го набавуваат без плаќање данок на промет се подразбираат производите одредени во член 8 на Законот, освен оние за кои со Законот е пропишано да можат да се набавуваат само ако е платен основниот данок на промет на производи (течни горива и мазива и др.).

Покрај другото, како репродукционен материјал што под одредени услови купувачите од став 1 на овој член можат да го набавуваат без плаќање данок на промет, се сметаат и палети, жици, канали, манила, рафија, лепливи ленти, папкапир, етикети, виџети, упатства за употреба на производи и слични производи што се лепат или се прицврстуваат на финален производ односно што се ставаат во амбалажа, како и полиетиленски платна за земјоделството и средства за сушење тутун што им се даваат на индивидуални производители што тутунот го произведуваат во кооперација со задружни или други производителски организации на здружениот труд.

Како репродукционен материјал, во смисла на овој член, се сметаат и производите што како помошен или потрошен материјал се трошат во процесот на производството или што служат за ситни поправки, за одржување и чистење на опрема и на производствени простории (сапун, детерџенти, крпи, волна за чистење — пувол, метли, четки и сл.) — член 8 став 1 точка 5 на Законот.

Репродукциониот материјал набавен без плаќање данок на промет може да се користи исклучиво во производството (за репродукција).

За вршење услужни дејности или за други цели, освен за користење за репродукција, материјалите можат да се набавуваат само ако е платен данокот доколку со Законот не е одредено поинаку.

Член 31

Купувачите од член 30 на овој правилник при набавката, пред испоставувањето на фактурата за продажба односно пред испораката на репроматеријалот ако истиот се испорачува пред издавањето на фактурата, се должни на продавачот односно на царинарницата, ако односниот материјал се увезува, да му поднесат писмена изјава во која, покрај другото, го наведуваат законскиот основ врз основа на кој таквата набавка е ослободена од плаќање данок на промет, односно врз основа на кој на таквата набавка данокот се плаќа по пониска даночна стапка (член 6 ст. 4 и 5 на Законот).

Изјавата од став 1 на овој член мора да биде дадена или непосредно на самата порачка или на посебен прилог кон порачката, и мора да биде нумерирана, датирана и потпишана од одговорни лица на купувачот. Во порачката мора да биде наведен видот и количината на репроматеријалот што се набавува без плаќање на данок.

Изјавата мора да биде изречна, целосна и уредна. Покрај податоците пропишани во член 6 став 4 на Законот, изјавата мора да ги исполнува и условите што се предвидени за книговодствен документ, бидејќи ако не ги исполнува нив таа не се смета како изјава во смисла на член 6 од Законот и од овој член.

Продавачот е должен да стави клаузула на фактурата за продажба дека материјалот за репродукција е продаден без пресметување данок, врз основа на писмена изјава на купувачот, со повикување на бројот и датумот на таа изјава и истата да ја приклучи кон копијата на фактурата за продадениот материјал за репродукција како доказ врз основа на кој на тој материјал не е пресметан данок.

Царинарницата ја приклучува писмената изјава кон другите исправи за царинење како доказ врз основа на кој на увезениот материјал не е пресметан данок.

Ако од одредбите на Законот или од одредбите на овој правилник очигледно произлегува дека производите што се увезени за сметка на купува-

чите од член 30 на овој правилник не се сметаат како репродукционен материјал изземен од плаќање на данок или дека тие производи го немаат тој карактер во однос на таквиот купувач, царинарницата, без оглед на формалната исправност на поднесената писмена изјава, ќе го предупреди купувачот односно увозникот на последиците пропишани во член 50 став 1 точка 3 на Законот и за тоа ќе стави белешка во исправите за увозот. Ако и покрај предупредувањето увозникот инсистира на ослободување од плаќање данок на увезени производи, царинарницата по окончувањето на постапката за царинезе ќе ѝ достави извештај со потребните податоци на надлежната Служба на општественото книговодство кај која купувачот — давач на писмената изјава (корисник) има своја жиро-сметка, заради евентуално поведување на постапка.

Производителска организација на здружениот труд, трговска организација на здружениот труд што продава производи на големо, како и самостоен занаетчија-производител од член 32 на овој правилник, не можат да му ги продадат производите на купувач без пресметување на пропишаниот данок ако од одредбите на Законот или од одредбите на овој правилник очигледно произлегува дека тие производи не се сметаат како репродукционен материјал изземен од плаќање на данок или дека тие производи го немаат тој карактер во однос на таквиот купувач без оглед што таквиот купувач формално ја дал исправната писмена изјава од овој член. Ако така не постапат подлежат на санкциите од член 50 став 1 точка 4 на Законот.

Член 32

Ако производителските организации на здружениот труд од член 30 на овој правилник продаат репродукционен материјал што го набавиле без плаќање данок на промет или делум го користат за други цели а не за репродукција, при продажбата на тој материјал на купувачи што немаат право на набавка без плаќање данок односно при земањето за потрошок за други ненаменски цели — се должни да пресметаат данок на промет по пропишаната стапка и доказот за пресметаниот и платениот данок да го приложат кон евиденцијата за употребата на тој материјал. Доказот за пресметаниот и уплатениот данок во тие случаи ја отстранува примената на казнената санкција предвидена во член 50 на Законот. Во случај на продажба на тој материјал данокот се плаќа во рокот одреден во член 24 став 3 на Законот.

Ако репродукциониот материјал го купува друга производителска организација на здружениот труд, тој материјал може да ѝ се продаде нејзе без плаќање данок на промет под условите од чл. 30 и 31 на овој правилник.

Производителска организација на здружениот труд што ќе продаде репродукционен материјал набавен без плаќање данок или други купени производи, врз вкупниот износ на надоместокоот од точка 1 на забелешката кон тар. број 18 на Тарифата на сојузниот данок на промет е должна да пресмета и да уплати основен данок на надоместоци за услуги според тој тарифен број.

Член 33

Како градежни објекти од член 8 став 1 точка 4 на Законот се сметаат и монтажни згради, како и киосци, продавници, гаражи, станични објекти на градски сообраќај, јавни телефонски говорници и други слични објекти — што со цврст материјал се врзани за земјиштето на локација одредена од надлежниот орган и што имаат вградени инсталациони мрежи и уреди неопходни за функционирање на таквите објекти. Како градежни објекти се сметаат и спомен-обележјата и гробниците на паднати борци што со цврст материјал се врзани за земјиштето на локација одредена од надлежниот орган.

Како организации на здружениот труд на градежништвото и на градежното занаетчиство од член 6 став 2 на Законот се подразбираат организациите на здружениот труд што се регистрирани за:

1) вршење работи на градење: во високоградбата, во нискоградбата и на одржување патишта, вклучувајќи го и одржувањето на пловните патишта, во хидроградбата; или

2) вршење работи на монтажа; или

3) вршење завршни работи во градежништвото: сидарски, молерско-фарбарски, фасадерски, градежно-лимарски, браварски, стаклорезачки работи, работи на попложување, асфалтирање, покривање на покриви и сл.; внатрешни инсталатерски работи за водовод, канализација, електрика, гас, пара и сл., или

4) изведување инвестициони работи во сопствена режија. Градежните погони и градежните единици во состав на организации на здружениот труд вон од областа на градежништвото можат да набавуваат градежен репродукционен материјал без плаќање данок на промет само ако се регистрирани за вршење инвестициони работи во сопствена режија (член 34).

Организациите на здружениот труд на градежништвото и на градежното занаетчиство, како и градежните погони и градежните единици, под условите од член 6 на Законот, можат да набавуваат градежен репродукционен материјал без плаќање данок на промет, а производи само ако покрај регистрацијата за вршење на работите од став 2 на овој член имаат соодветна опрема и стручен кадар за вршење на тие работи, како и тие работи да ги изведуваат сами во свое име и за своја сметка.

Репродукциониот материјал што организациите на здружениот труд на градежништвото и на градежното занаетчиство можат да го набавуваат под пропишаните услови без плаќање данок на промет на производи, тие организации можат да го употребат за сите работи на изградба, на реконструкција, на адаптација, на поправки, како и за редовно и за инвестиционо одржување на градежни објекти — без оглед дали соодветниот објект се наоѓа во општествена или во приватна сопственост.

Како репродукционен материјал што го употребуваат организациите на здружениот труд на градежништвото и на градежното занаетчиство се подразбираат и производите на градежна столарија што тие организации ги вградуваат во градежни објекти (врати, прозорци, ролетни, пердиња, шалони, капаци, рагастови и сл.).

Занаетчиски и комунални организации на здружениот труд што покрај градежна вршат и други дејности, можат да го користат правото на набавување градежен репродукционен материјал без плаќање данок на промет само ако имаат посебен градежен погон или градежна работна единица во смисла на член 6 став 3 од Законот основана за вршење на градежна дејност односно на дејност на некој од градежните занаети.

Ако комуналните организации на здружениот труд се веќе регистрирани за вршење градежни работи на нискоградба (изградба и одржување на улици или на водоводна или канализациона односно гасна мрежа и сл.) а покрај таквата дејност вршат и други производни или услужни дејности (на пример: одржување паркови, изнесување губре, чистење на облека, перење на алишта и сл.) за вршењето на тие други производни дејности можат да набавуваат материјал за репродукција без плаќање данок на промет само ако имаат посебен производствен погон или производствена работна единица основана во смисла на член 6 став 3 на Законот. За услужни дејности тие организации можат да користат само материјал на кој е платен данок.

Производителските организации на здружениот труд и организациите на здружениот труд на производственото занаетчиство, што од необданоцен материјал за репродукција произведуваат градежна столарија односно други производи, тие производи можат да ги вградуваат во градежен објект без пресметување и плаќање данок на промет.

Кога производителска организација на здружениот труд ќе изврши само обликување на бетонски челик и негово поставување на градежен објект во приватна сопственост без налевање бетон, не се смета дека извршила вградување на производ во смисла на овој член. Таквото обликување и поставување на бетонски челик се третира како промет на производи остварен непосредно со крајниот потрошувач-граѓанин.

Производите што се вклучуваат на инсталационна мрежа за кои е пропишано плаќање данок на промет (член 8 став 1 точка 4 на Законот) организациите на здружениот труд на градежништвото и на градежното занаетчиство можат да ги набавуваат само со плаќање данок на промет, освен ако тие производи ги вградуваат како делови во опрема што со Законот е ослободена од оданочување. Данокот на промет на тие производи го пресметуваат продавачот без оглед дали организацијата на здружениот труд ги набавува во свое име и за своја сметка или ги набавува во свое име и за сметка на инвеститорот и сл.

Котли за централно греење со вградени апарати за греење, телефонски центри, радиостаници, телепринтери и други слични производи, освен во станбени згради и во други неделовни објекти и простории, и освен кога им се продаваат на граѓани и на граѓански правни лица, се сметаат како опрема на работни и други организации на здружениот труд, па организациите на здружениот труд на градежништвото и на градежното занаетчиство можат да ги набавуваат и да ги монтираат под пропишаните услови без плаќање данок на промет.

Ослободувањето од плаќање данок на промет се однесува и на составните делови на градежните објекти што ги вградуваат организациите на здружениот труд на градежништвото и на градежното занаетчиство во градежни објекти, ако со односниот објект се поврзани со цврст материјал и со него сочинуваат составна целина. Како такви делови се сметаат и топлите подови („подолит“, „виназ“, „туфтинг“, „таписон“ и сл.), шахтови со капак, хидранти, вентили, вратички за ојаци и сл.

Како репродукционен материјал во градежништвото што наведените организации на здружениот труд можат да го набавуваат без плаќање данок на промет, се подразбираат и: дрвени, алуминиумски и пластични ролетни од типот „еслингер“, челични и детектив-ролетни, пердиња и тендиња, шалони метални „перзијанер“, шалони-капаи од дрво (прили), засенувачи од платно, со механизам за навитување и одвитување, „венецијанер“—ролетни, платнени ролетни — класични, завеси заштитни од роло-градл на потегане лево и десно и слично.

Член 34

Ако има потребни кадри со соодветна стручна подготовка и практика и ако има основан градежен погон односно градежна единица во смисла на член 6 став 3 од Законот инвеститорот може да набавува градежен репродукционен материјал за изградба, одржување, адаптација, реконструкција, поправки и сл. на инвестициониот објект во сопствена режија, под исти услови како и организација на здружениот труд на градежништвото, без плаќање данок на промет на производи.

Член 35

За вршење услужни дејности може да се набавува односно да се употребува само материјал на

кој е платен данок на промет на производи, ако со овој правилник не е одредено поинаку.

На материјалот набавен со платен данок на промет на производи што е употребен за вршење услужни дејности, како и на прометот на производи и делови што се изработени од тој материјал, не се плаќа данок на промет на производи.

Кога организации на здружениот труд на услужни дејности набавуваат материјал за вршење на тие дејности на начинот предвиден за вршење промет на стоки на големо, плаќаат само основен данок на промет на производи.

Како услужна дејност на занаетчиски организации и на самостојни занаетчи се сметаат поправката и одржувањето на производи, изработката на обувки и облека по мера, како и вршењето на лични занаетчиски услуги (перење на алишта, чистење и бојосување на облека, фризерски, козметичарски, фотографски и други слични услуги).

Производителските организации на здружениот труд од областа на индустријата и занаетчиството, како и самостоен занаетчија-производител кој води деловни книги или книги на прометот, што изработуваат финални производи од материјал што во целост или делум го дал нарачувачот, пресметуваат данок на промет на производи врз даночната основица што во себе, покрај надоместокот за извршени услуги, ја содржи и вредноста на материјалот што го дава извршителот на услугите а кој како репродукционен материјал е набавен без плаќање на данок.

Производителска организација на здружениот труд што има посебен услужен погон, на тој погон може да му отстапи односно продаде материјал за репродукција набавен без плаќање данок на промет, под услов таа организација, на исправата за отстапување (продажба) на тој материјал, да пресмета основен данок на промет на производи и да го уплати на соодветната сметка во рок од 5 дена по истекот на период од петнаесет дена во кој е отстапен (продаден) материјалот.

Член 36

Данок на промет на производи не се плаќа на материјалот за репродукција што производителска организација на здружениот труд, врз основа на писмен договор за производствена кооперација, ќе му го испорача на самостоен занаетчија-производител за на сметка на таа организација да изработи полупроизводи, производи, делови, склопови или амбалажа, под следните услови:

1) самостојниот занаетчија-производител да води деловни книги односно даночни евиденции по вид и количина на примениот и потрошениот материјал за сметка на нарачувачот;

2) при пресметката на потрошокот на материјалот да се придржуваат кои договорените нормативи;

3) за состојбата (по вид, количина и вредност) на испорачаниот а непресметан материјал, во период од најмалку секои три месеци, да имаат согласни евиденции како испорачувачот така и приемачот на тој материјал;

4) на органот за финансии на општината во која на занаетчијата му е издадено одобрение за работа-производителската организација да му достави без одлагање еден примерок од договорот за производствена кооперација, како и на тој орган во рок од 5 дена да му достави извештај за секоја исплата што ќе му ја изврши на таквиот занаетчија според тој договор или по некој друг деловен однос.

За испорачаните материјали што во текот на изминатото тримесечје не се оправдани со испорачани производи односно со извршени работи, или не се наоѓаат на залихи на самостојниот занаетчија-кооперант, организацијата на здружениот труд како испорачувач на тие материјали е должна да пресмета и во рок од 10 дена да уплати како осно-

вен данок на промет така и посебен републички односно покраински и општински данок на промет.

Самостојниот занаетчија-производител од став 1 на овој член и самостојно, под условите одредени во член 6 на Законот, може да ѝ продава свои производи што се репродукционен материјал од член 8 на Законот, на производителската организација на здружениот труд без пресметување и плаќање на данок на промет на производи.

Како производствен погон односно производствена работна единица од член 6 став 3 на Законот се подразбираат и производствените единици (печатници, градежни погони и други производствени погони и единици) што се наоѓаат во состав на воени единици и други организации на Југословенската народна армија за кои во книговодството се обезбедени податоци за набавката, движењето и потрошокот на репродукциониот материјал и на готовите производи.

Член 37

На начин и под услови што се утврдени во член 36 на овој правилник и организациите на здружениот труд на градежништвото и на градежното занаетчиство што склучиле писмен договор за производствена кооперација со самостоен занаетчија на градежно занаетчиство за изведување одделни градежно-занаетчиски работи на градежен објект, на тој занаетчија за изведување такви работи можат да му даваат потребен градежен репродукционен материјал без пресметување и плаќање данок на промет на производи. При тоа, за секој вид работи тие организации се должни претходно да го утврдат нормативот на потрошокот на материјалот и нормативот на работната сила, во границите на важечките просечни норми во градежништвото. Овие нормативи се утврдуваат според позициите на работите. Врз основа на така утврдените нормативи на материјалот според количините по позициите на работите, тие изработуваат норматив на вкупните количини и видовите на градежниот репродукционен материјал што му се дава на занаетчијата за изведување на договорените работи. Ако во текот на изведувањето на работите на занаетчијата му е дадено повеќе материјал по вид и количина отколку што е утврдено со нормативите, на тој материјал давачот на материјалот е должен да пресмета и да уплати покрај основниот уште и посебен данок на промет на производи. Градежната организација на здружениот труд е должна да организира и контрола на потрошокот на градежниот репродукционен материјал даден на самостоен занаетчија без пресметување данок на промет, а особено контрола дали дадениот материјал во целост е и употребен при изведувањето на договорените работи, па ако се утврди дека тоа не е случај, таа е должна да пресмета и да уплати на тој материјал основен данок и посебен данок на промет на производи.

Со нормативите на работната сила се утврдува потребен број норма-часови по одделни категории стручност на работниците, а во согласност со рокот на траењето на договорените работи се утврдува и потребен број работници по стручност. На самостојниот занаетчија-кооперант, врз основа на нормативите на работната сила, градежната организација на здружениот труд може да му дава потребен градежен репродукционен материјал без пресметување и плаќање на данок на промет на производи, само ако бројот на работниците според нормативот за одделна позиција и вид работи не го надминува максимумот кој според важечките прописи е утврден за дејноста на односниот занаетчија. Ако бројот на работниците утврден со нормативот на работната сила за одделен вид работи по поделни позиции го надминува тој максимум, на

тој занаетчија градежната организација на здружениот труд може да му дава потребен градежен материјал за изведување на договорени работи само со пресметување и плаќање на основниот данок и на посебниот данок на промет на производи.

Градежниот погон односно градежната работна единица од член 6 став 3 на Законот што има потребен кадар со соодветна стручна подготовка а што е во состав на градежна занаетчиска задруга која градежните и градежно-занаетчиските работи ги врши и преку самостојни занаетчији кои се членови на задругата, може да набавува градежен репродукционен материјал за вршење на тие работи под условите од тој член без плаќање данок на промет на производи и да им го дава (но не и да го продава или на друг начин отуѓува) на самостојните занаетчији — сви членови преку кои ги врши тие работи под условите од овој член. Задругата е должна да ги води пропишаните евиденции за набавката и за движењето на тие материјали.

Член 38

Како производителски организации на здружениот труд од член 6 став 4 на Законот се сметаат и организациите на здружениот труд за вршење деловни услуги кои, покрај работите на економска пропаганда и публицитет, се регистрирани и за давање идејни решенија и за изработување и монтирање разни производи за внатрешни и надворешни уреди, павилјони, штандови, како и реклами и каталози, календари и др., и кои со своите комитети ја договараат целокупната работа, било да ги изработуваат и вградуваат производите преку свои производствени погони или производствени единици или во кооперација со други производители. Тие организации на здружениот труд под пропишани услови можат да набавуваат репродукционен материјал за изработка на свои производи без плаќање данок на промет на производи.

Данокот на промет на производи на така изработените производи организациите од став 1 на овој член го пресметуваат и го плаќаат на фактурната вредност на тие производи. Ако тие организации вршат само услуги (испитување на пазарот, планирање на пропаганда и реклами, изработка на идејни скици), надоместокот од такви услуги не подлежи на плаќање на основен данок на надоместоци за услуги ниту на плаќање на посебен данок на надоместоци за услуги ако тие услуги им се извршени на работни и други организации на здружениот труд.

При испораката на производите на производителите од став 1 на овој член, врз основа на договор за производствена кооперација, не се пресметува и не се плаќа данок на промет на производи.

Член 39

Трговските и други организации на здружениот труд вон од областа на производството, под условите пропишани во член 6 на Законот, можат да набавуваат репродукционен материјал без плаќање данок на промет на производи заради давање на работници и граѓани во работа дома (работа „на сиц“), или на занаетчиски дукани на преработување во одредени производи (член 6 став 1 точка 4 на Законот).

Како работа дома (работа „на сиц“) се подразбира работа што работникот односно граѓанинот ја врши во својот стан со рачен алат и без употреба на моторна сила, сам или заедно со членови на своето семејство, изработувајќи при тоа производи по порачка и за сметка на организацијата на здружениот труд од овој член што го дала материјалот за изработка.

Член 40

Изработката на производи што граѓаните сами ја вршат од сопствен материјал и за сопствена потрошувачка или употреба, не подлежи на плаќање на данок на промет на производи.

2. Ослободување од плаќање данок на промет на опрема

Член 41

Ослободувањето од плаќање данок на промет на производи во смисла на член 7 од Законот се однесува на опремата и на делови на опрема, освен деловите за кои е пропишано плаќање на тој данок, како и на материјалот неопходен за вградување на тие делови и за одржување на опремата (кабли, спроводници, жици, лимови, шrafoви и др.) што го набавуваат организациите на здружениот труд и други општествени правни лица врз основа на писмена изјава. Во материјалот за одржување на опремата од овој став спаѓа и солта за посипување на патишта, како и бојата со која на патиштата се обележуваат насоките на движењето, преоѓалиштата и др.

Ремонтните претпријатија, занаетчиските организации на здружениот труд, сервисите со средства во општествена сопственост, како и сервисите на Авто-мото сојузот на Југославија — што се занимаваат со поправка и одржување на опрема, се сметаат како организации на здружениот труд што продаваат односно вградуваат резервни делови во опремата непосредно на потрошувачите-корисници. Тие организации можат да набавуваат резервни делови и материјал неопходен за вградување на тие делови (шrafoви, електроди, лимови, кислород и др.) од производителска организација на здружениот труд, од трговска организација на здружениот труд што врши продажба на производи на големо, или од увоз, без плаќање данок на промет на производи со поднесување на продавачот писмена изјава со повик на одредбата на член 6 став 1 точка 1 од Законот и на одредбите од овој став. Ако тие делови се заменуваат на производи што се сметаат како опрема во општествена сопственост (како опрема на општествени правни лица) од член 7 на Законот, при фактурирањето на вградените делови нема да се пресметува данок на промет на производи, а во фактурата ќе се назначи дека не е платен данок во смисла на член 7 од Законот. На разликата во цената во смисла на овој став не се плаќа данок според тар. број 2 дел „Б“ на Тарифата.

Ако резервните делови се вградуваат во производи што не се сметаат како опрема на општествени правни лица од член 7 на Законот, при фактурирањето ќе се пресмета данокот врз продажната (фактурната) цена на вградените резервни делови.

Организациите од став 2 на оваа точка што се занимаваат со поправка и одржување на производи што не се сметаат како опрема од член 7 на Законот, и кои резервните делови за тие производи им ги продаваат (вградуваат) непосредно на потрошувачите-корисници, тие делови можат да ги набавуваат од производителска организација на здружениот труд, од трговска организација на здружениот труд што врши продажба на производи на големо, или од увоз — без плаќање на данок на промет, со тоа што се должни да го пресметаат данокот на промет на производи врз продажната цена на вградените делови и материјали. Ако деловите и материјалите се вградуваат во производи чии сопственици се граѓани или граѓански правни лица, покрај основниот данок се пресметува и посебен данок на промет на производи.

По исклучок, на делови што во гарантен рок се заменуваат без надоместок, не се плаќа данок на промет на производи ниту кога резервните делови и материјалот се вградуваат во производи што не спаѓаат во опремата од член 7 на Законот, ниту кога се вградуваат во производи чии сопственици се граѓани или граѓански правни лица. Организациите од оваа точка се должни да водат евиденција за потрошокот на деловите што се заменуваат во гарантен рок.

3. Производителска организација на здружениот труд односно нејзин производствен погон или производствена работна единица, што покрај про-

зводство на нови мотори за моторни возила вршат и така наречен индустриски ремонт на стари (употребувани) мотори, не ја засметуваат во даночната основица вредноста што му ја признаваат на купувачот за преземениот стар мотор. Во даночната основица на данокот на промет на производи влегува само вредноста на деловите и материјалите што се вградени во индустриски ремонтиран мотор а што таа организација односно нејзин погон или работна единица ќе ја искажат во фактурата. Во даночната основица не влегува ниту надоместокот за вградување на тие делови во индустриски ремонтиран мотор ниту надоместокот за демонтажување на стариот и монтирање на ремонтираниот мотор во моторно возило.

Член 42

Како опрема од член 7 на Законот на која не се плаќа данок на промет се смета и мебел што општествени правни лица го набавуваат под пропишани услови, освен мебел за уредување на канцеларии и други административни простории. Како таква опрема на која не се плаќа данок на промет на производи се сметаат и полици, гондоли и друга опрема за излагање на производи, ормани и друг мебел за уредување на работнички гардероби, бањи и други слични простории, како и пултови со разладни уреди за држење на прехранбени производи, дозери и други уреди за подготвување, издавање и пакување на храна и на други производи во самопослугите.

Член 43

Како средства за лична заштита при работата и како лична заштитна опрема што спаѓа во опрема ослободена од плаќање данок, се подразбираат средствата што, во смисла на чл. 35 до 40 од Основниот закон за заштитата при работата, имаат за цел да го штитат животот и здравјето на работникот при работата односно да го спречат оштетувањето на организмот на работникот од штетни влијанија од хемиско, механичко, топлотно, биолошко и друго потекло а кои како такви со општиот акт на организацијата на здружениот труд се одредени во смисла на основниот закон за заштитата при работата и на Правилникот за средствата на лична заштита при работата и за личната заштитна опрема. Во писмената изјава дадена на продавачот овластениот купувач е должен да се повика на односните одредби од својот општ акт со кои производите што ги купува се третирали како опрема од овој член што е ослободена од плаќање данок.

Член 44

Како уреди за ладење машини и друга опрема за подготвување на јадења и пијачки од член 7 на Законот, покрај разладни пултови, витрини, ормани и сл., машини за миене и сушење на садови, се подразбираат и производи од следните групи на Номенклатурата на основните средства:

- 776-1 Кујнски садови, алати и справи
- 776-2 Сервисни садови и прибор
- 776-31 Уреди за ладење
- 776-32 Уреди за производство на мраз
- 776-33 Пултови за точење пијачки
- 776-34 Пултови за бар
- 776-35 Пултови за сладолед
- 776-36 Пултови за слатки
- 776-41 Експрес-апарати и други апарати за варене кафе
- 776-42 Автоматски дозери
- 776-43 Конзерватори за кафе и млеко
- 776-45 Грил-апарати
- 791-16 Слаткарски печки
- 792-2 Мешалки за маси
- 792-3 Машини за производство на сладолед
- 796-2 Скари, пултови и линии за загревање и ладење, како и големи шпорети за употреба во угостителството, освен шпорети на течни горива.

Член 45

Како медицински уреди и инструменти од член 7 на Законот се подразбираат медицински уреди и опрема за операциони сали и забни амбуланти, рендген-уреди (вклучувајќи и рендген-филмови), други медицински и електромедицински уреди, апарати и инструменти (вклучувајќи и рачни), како и системи за трансфузија и инфузија и други медицински инструменти и уреди од Номенклатурата на основните средства во здравствените установи, освен производите од член 9 на Законот.

Член 46

Како механикографски машини на средна и висока механизација, на кои не се плаќа данок на промет на производи, се подразбираат: електромеханички и електронски пишувачки машини со уред за дупчење лента или картичка и со примена на магнетна лента; сите видови работи-пишувачи; телепринтери со дупчач на лента за електронска обработка на податоци; адресачи на плочки со електромеханичко односно електронско програмирање на селекции; сите офсетни множувачи; канцелариски множувачи за висок печат; хектографски множувачи на редови (за лансирање на производствена документација и сл.); апарати за суво и мокро копирање; електронски пржалки за мембранени матрици; ксерографски пресликувачи; микрофилмска техника (микроснимачи, проектори, чистачи и сл.); благајнички собиралки (регистар-каси); регистратори на податоци на дупчена лента или картичка; собиралки и множалки механички и електромеханички, со уред за дупчење на лента или картичка; електронски множалки од сите видови; книжилки и фактурирки од сите видови; статистичка многуколонска собиралка (logabox); машини по системот на дупчени картички со периферни машини и направи; електронски уреди за обработка на податоци, со периферни машини и направи (дигитални, аналогни и хибридни); електронски бројачи на банкноти и вредносници.

3. Други ослободувања од плаќање данок на промет

Ослободувања за производи во прометот

Член 47

Право на олеснение од член 16 став 7 на Законот имаат само оние самостојни занаетчии чија регистрирана дејност е производство на одредени производи (не и градежна и градежно-занаетчиска дејност) и што ги исполнуваат условите од тој член (уредно водат деловни книги односно книга на прометот, издаваат фактури за продажбата на производи, располагаат со фактури и друга документација за набавката на репродукционен материјал со платен данок и др.).

Самостојните занаетчии од став 1 на овој член можат да користат олеснение исклучиво кога тие самите се даночни обврзници т.е. кога сопствените производи изработени од материјал за кој е платен основен данок на промет на производи им ги продаваат непосредно на крајните потрошувачи, ако на прометот на тие производи е пропишано плаќање на тој данок.

За прометот на сопствените производи изработени од материјал за кој е платен основен данок на промет, а кој не подлежи на оданочување (на пример, продажба на трговски организации за натамошна продажба, или продажба на производи како репродукционен материјал на производителски организации на здружениот труд под услови и на начин одреден во член 6 на Законот), самостојниот занаетчија не може да го користи олеснението од член 16 став 6 на Законот во врска со основниот

данок на промет на производи платен на потрошениот репродукционен материјал.

Самостоен занаетчија не може да го користи олеснението од член 16 став 7 на Законот и кога од материјалот на кој платил основен данок на промет на производи ќе изработи и ќе пушти во промет производи што како стоки се ослободени од плаќање данок на промет на производи (на пример, детски обувки, детска конфекција и сл.).

Одбивање на основниот данок на промет на производи, во смисла на овој член, се врши според одредбите на одлуката за посебниот данок на промет на општинското собрание на чија територија се плаќа основниот данок на промет на финален производ.

Член 48

Како производи што служат за човечка исхрана од член 36 точка 5 на Законот на кои не се плаќа данок на промет се подразбираат прехранбените производи што се употребуваат за човечка исхрана (освен алкохол и алкохолни пијачки), во непреработена или преработена состојба, како и зачините и сите други материји што им се додаваат на тие прехранбени производи заради конзервирање, поправка на изгледот, бојосување, за вкус или мириса, за збогатување на составот или постигнување на некое друго својство — на кои се однесуваат соодветните одредби на прописите за здравствениот надзор над прехранбените производи, како и одредбите на други прописи за нивното производство и квалитетот. Во такви производи спаѓаат: производи од овошје (дем, мармалад, пекмез, компот, кандирано — ушеќерено — овошје, овошни сокови, концентрирани овошни сокови, овошни сирупи, освежувачки овошни напиеви, концентрати на овошен сок во прав, сушено овошје, сушено овошје во прав, овошно желе, овошно сирење, каша од овошје и слично); производи од скроб, од брашно, како и кондиторски и други фини пекарски производи (кекс, наполитанки, слатки); скроб наменет за човечка исхрана што како таков се пакува и се пушта по промет според важечките прописи за производство и квалитет; и безалкохолни пијачки.

Како книги, брошури и други публикации од областа на науката, уметноста, културата, образованието и воспитувањето, стручни и други публикации и производи од член 36 став 1 точка 7 на Законот, за кои е пропишано ослободување од плаќање данок на промет, се подразбираат и картографски производи и музикалии.

Пред пуштањето во промет на производите од член 36 став 1 точка 7 на Законот издавачот е должен да прибави од надлежниот републички односно покраински орган за образование и култура писмено мислење за тоа дека се во прашање такви производи. Бројот и датумот на таквото мислење мораат да бидат втиснати (отпечатени) на книгата, брошурата, публикацијата односно на друг производ.

Грамофонски плочи и снимени магнетофонски ленти, без плаќање данок на промет, можат да набавуваат просветни и културни установи и организации (училишта, домови на култура, работнички и народни универзитети, домови на младината, организации на музичката младина и други слични установи и организации) што со писмена изјага дадена на издавачот на тие производи (на производителска организација на здружениот труд, на увозник или на трговска организација на здружениот труд што продава производи на големо) ќе потврдат дека спаѓаат во купувачи од член 36 став 1 точка 7 на Законот и дека тие производи ќе ги користат за вршење на редовната дејност. За набавката и движењето на овие производи купувачите се должни да водат евиденција. Ако овие производи им ги продадат на други или им ги дадат на друг без надоместок или ги отуѓат на кој и да

било начин, се должни да го пресметаат и уплатат пропишаниот данок.

Како производи од член 36 став 1 точка 8 на Законот што купувачите можат да ги набавуваат без плаќање данок на промет на производи се подразбираат: обични моливи, водени боички, пера и држалки, гуми за бришење, комплекти за пишување и цртање во училишта, постели во дрво и комплекти во сетови за ликовно образование, комплекти на училишни мерила за одделенска и предметна настава, училишни шестари и комплекти прибори за предметна настава по техничко образование и геометрија, специјални моливи за ликовно образование, маслени и прашливи постели, училишни четчиња, мастила и тушеви, пластелин, темпер, маслени бои, и други слични производи за предметна и одделенска настава во училиштата и во другите образовно-воспитни установи.

Како спортски и фискултурни реквизити и опрема од член 36 став 1 точка 9 на Законот на кои не се плаќа данок на промет се сметаат:

Атлетика:

стартни блокови, пречки, пречки за стипл-чез, кугли, кладива, дискови, копја, заштитни мрежи, стативи и летвички за скокови, стапови за скокање, спринтерски и други реквизити и справи за тренинг и натпреварување.

Авто-мото спорт, мотонаутика, моделарство, едричарство, спортско воздухопловство и спортско пдобранство:

справи, реквизити и опрема што исклучиво се употребува во овие спортови, освен: автомобили, моторцикли, едрилици, авиони, хидрогисери и моторни чамци.

Велосипедизам:

велосипедистички спринтерски и тркачки велосипеди.

Бокање:

кугли (боке).

Бокс:

боксерски нараквици, шадо-нараквици за тренинг, специјални боксерски гаќички, боксерски вреќи и крушки, заштитни гуми за заби, специјални боксерски чевли, комплетен ринг и делови, други реквизити и справи за тренинг и натпреварување.

Дигање:

тегови, букици, постаменти, уреди за сместување на справи.

Џудо и карате:

специјални кимога и појаси, специјални струнени душеци.

Фудбал:

голови, мрежи, топки, плитки и длабоки копачки.

Гимнастика:

разбој, двовисочински разбој, училиштен разбој, мал разбој, вратило, високо вратило приспособливо, вратило сидно, кругови високи, кругови приспособливи, јаже за качување, стапови за качување (метални, вертикални и коси), стапови за качување (дрвени), лестви фиксни, лестви подвижни,

лестви морнарски, квадрант фиксен и подвижен, рипстол фиксен и подвижен, коњ со и без рачки, јаре, олимписка греда, ниска греда, клупа, отскочна штица бзе пружина, отскочна штица со пружина, сандак, сандак мал, маса, еластична маса, струнен душек, струнен душек во вид на тепих, струнен душек за партерна гимнастика, медицинка, јаже за надвлекување, вијача куса и долга, летна конструкција (вратило, кругови, јаже за качување), експандер, палка куса и долга, кегла, рбетница, штица преносна со куки, количка за пренос на разбој, количка за пренос на струнен душек, сад за држење магнезиум, уред за осигурување на вежбачот при вежбање на справи, стативи за стоење на раце, обрач, топки со јамка и други реквизити и справи за тренинг и натпреварување.

Хокеј на трева:

голови, мрежи, палки, топки за хокеј на трева, копачки.

Едрење:

сите класи и видови спортски едрилици и прибори за едрилици, што служат за тренинг и натпреварувања.

Лизгање и хокеј на мраз:

лизгалки, специјални чевли, стапови, пакови, голови, мрежи, лична опрема на хокеисти.

Коњички спорт:

специјален ам за сулки, специјални седла, пречки.

Ролшуи и хокеј на ролшуи:

ролшуи, специјални чевли, голови, мрежи, стапови, топки за хокеј на ролшуи.

Кошарка:

преносна и висечка конструкција за рамови (табла, обрачи и мрежи), топки.

Куглање:

Кугли, кегли, автоматски механизам за поставување на кегли и враќање на кугли, комплетна опрема за автоматски куглани од разни типови.

Мечување:

флорет, меч, сабја, резервни сечила, апарат за регистрација на податоци, мечувалечки облека (пластрони), маски заштитни.

Одбојка:

стативи, мрежи, постаменти, седишта за судии, топки.

Планинарство:

специјални јажиња, лавинска врвца, клинови, карабини, стапови, планинарски санки, планинарски чамци и носила за спасување, чевли планинарски, чевли за алпинисти, спелеолошки лествици.

Пливање и скокање во вода и ватерполо:

уред за обележување патеки во пливалишта и во базени, штици за скокови во вода, топки, голови и мрежи за ватерполо.

Рагби:

голови, топки, копачки.

Ракомет:

голови, мрежи, топки.

Борење:

струнени душеци, кук специјални борачки чевли, специјални борачки дресови и појаси.

Скијање:

скии, опкови за скии (врски, рабници, делови), стапови, специјални скијачки чевли.

Нинг-понг:

маси, мрежи, рекети, стативи за мрежи, топчиња.

Стрелаштво:

сите видови спортско оружје (пушки, пиштоли), муниција за спортско оружје, нишани, прибор за нишани, специјални стрелачки дурбини.

Стреличарство:

лак, стрели, тул, нишани.

Тенис:

стативи, мрежи за тениско игралиште, седишта за судии, рекети, рамови за рекети, тениски топки.

Веслање, кајакарење и каноеистика:

сите видови чамци за спортско и училишно веслање, кајакарење и каноеистика, со прибор.

Спортски лов:

спортско и ловечко оружје и муниција.

Спортски риболов:

стапови, чекани, мрежи, јадици, мамки, измамници.

Спортски подводен риболов:

пушки и пиштоли за подводен риболов, маски, перки, дишалки, облека и комплекти за кислород за подводен риболов.

Шах:

шах-гарнитури, шах-часовници, демонстрациони шах-табли.

Други спортски и физкултурни реквизити и опрема:

санки, скии за скијање на вода, гумени и пластични чамци без мотори; монтажни базени за пливање (од лесни челични елементи и од темен бранест челичен лим или од друг материјал) со прибор и со уреди за филтрирање; вртешки, нишалки, кладкалки, качувалки, лестви, тобогани, мали вратила и мали разбои, тротинети, трицикли, и дресини — за деца; лична опрема: специјални заштитни очила, заштитни хауби, шлемови, штитници на телото (костобрани, раменици, членобрани, суспензори, коленици, бедреници, заштитни маски за боксери, стегачи за раце и сл.); светлосни и звучни уреди за опремање на спортски хали и стадиони; специјални мерни инструменти за контрола на резултатите и времето на тренинзи и натпревари; специјални мерни инструменти за контрола на физичките и функционалните способности на категории граѓани од разни возрасти; специјални реквизити, справи и опрема за унапредување на психофизичките способности (сила, брзина, издржливост и подвижност).

Како огревно дрво на кое не се плаќа данок на промет се сметаат и разни материјали добиени од прорегнување и чистење на шуми, како и пилашки и други отпадоци од техничко и друго дрво, за

кое организацијата на здружениот труд — продавач, како даночен обврзник, комисијски утврдила дека можат да се користат исклучиво за огрев а не и за други цели.

Како прибор и материјал што исклучиво се користат во пчеларството на кои не се плаќа данок на промет, се сметаат: кошници со подвижни сотови, нуклеуси, рамки за кошници, раздалеци за рамки во кошници, матични решетки за кошници, дупчалки за зажичување на рамки за кошници, чарк (тркалце за зажичување на сот), чадалки за зачудување на пчели, специјални пчеларски капи и шапки, прскалки за ројеви, кафези за матици, хранилки за прифаќање на пчели, врцалки за цедење мед, погони за врцалки за цедење мед, барабани за врцалки за цедење мед, славини за врцалки за цедење мед, топилници за восок, уреди за зацврстување на кошници при селене на пчели, ножеви за отворање кошници, ножеви и виљушки за отворање сотови при цедење мед, чешли за лето, пчелини за прихранување на пчели.

Како производи од член 36 став 1 точка 14 на Законот на кои не се плаќа данок на промет се сметаат производи што се опфатени со следните групи на Номенклатурата на основните средства, без оглед за какво влечење се конструирани и без оглед на јачината на коњските сили, и тоа: 421-1 трактори на тркала и приколки, 421-2 полугасеници за трактори, 421-3 трактори гасеничари, 421-4 товарачи на предниот и задниот дел на трактор, 422-1 плугови, 422-2 брани, чинијарки, ротациони ситилки и преден и заден рамнач, 422-3 железни валјаци, 422-4 тракторски копачки, 422-5 култиватори, 422-6 расадувачи, 423-1 растурачи на губриња, 423-2 сепалки, 423-3 садилки на компир, 424-1 косачки, 424-2 самоврзувачки, 424-3 комбајни, 424-4 гребла и превртувачи, 424-5 вадилки, 426-1 моторни сечки, 426-2 репарки, 426-3 прекрупачки, ренилки, чекалари, ротациони сечачи, 426-4 стационарни преси за сено и слама, 426-5 млекарски машини, 426-6 гмечалки и рулачки, 429-11 прскалки и запрашувачи; како и машини за нижење тутун, вентилатори за досушување и транспорт на сено и на други земјоделски производи; машини за симнување на хмељ; инкубатори за ведење пилиња, автоматски поила и хранилки во штали и во живинарници, цистерни за млеко, канти за млеко, уреди за молзење, кафези за живина, уреди за климатизација во штали, во живинарници и во обори.

Како ортопедски справи и помагала и други производи од член 36 став 1 точка 15 на Законот на кои не се плаќа данок на промет се подразбираат и: ортопедски обувки што се изработуваат по мера, протези за горни и долни екстремитети, апарати за регулација на 'рбетниот столб, апарати за подобрување на слухот, корсети, мидери и појаси ортопедски, патерици и стапови, кожни нараквици за протези за горни екстремитети, ортопедски апарати за нозе и раце и други слични ортопедски помагала, инвалидски колички, очила за корекција на видот, очни и забни протези, како и делови за наведените производи.

Средствата содржани во списокот што го донесува сојузниот секретар за финансии во смисла на член 36 став 1 точка 17 од Законот овластениот купувач може да ги набавува без плаќање данок на промет, ако на производителот или на трговската организација на здружениот труд на големо им поднесе писмена изјава (потврда) во која е должен изречно да наведе дека спаѓа во купувачи што се овластени односните производи да ги набавуваат без плаќање данок на промет со повикување на законската основа според која го остварува тоа право.

Писмената изјава (потврда) мора да биде дадена од надлежната воена пошта или друга воена установа или од надлежниот орган на управата или на милиција или од друг овластен купувач и мора да биде нумерирана, датирана и со печат и потпис заверена било на самата порачка или како посебен прилог кон порачката. Во изјавата мора да се наведе и редниот број од списокот под кој односните производи се опфатени со повикување на неговиот број и датум. Продавачот ја задржува писмената изјава (потврда) како оправдувачки документ за продажбата на производи без пресметување на данок а на фактурата става клаузула дека производите врз основа на таа изјава (потврда) и точка 17 на став 1 од член 36 на Законот ќе се продадат без пресметување данок на промет на производи. Ова ослободување важи под истите услови и за увоз на односните производи, со тоа што потврдата за ослободување од плаќање на царина истовремено служи и како потврда за ослободување од плаќање данок. Општествено-политичките заедници, стопанските и други организации на здружениот труд под истите услови без плаќање данок на промет набавуваат средства на резерви за вонредни потреби.

При набавката на минимум задолжителни средства за заштита од воени дејства на кои данок на промет не се плаќа, надлежните органи на општинското собрание или на месната заедница им поднесуваат на продавачот на големо или на производителската организација на здружениот труд од која ја вршат набавката на тие производи писмена изјава кон порачката со повикување на одредбата на точка 17 од став 1 на член 36 од Законот, а набавените средства за заштита им ги издаваат по список на граѓаните.

На производите што врз основа на посебни потврди од Сојузниот секретаријат за надворешни работи им се продаваат на странски дипломатски и конзуларни претставништва и на странски дипломатски персонал и на конзуларни функционери во смисла на член 36 став 1 точка 20 од Законот, не се плаќа данок на промет. Купувачите можат да ги набавуваат тие производи со поднесување таква потврда само непосредно од производителот или од продавачот на големо, а продавачот е должен да ги внесе во фактурата бројот и датумот на потврдата, како и името и презимето и функцијата на лицето или називот на дипломатското или конзуларното претставништво на кои продажбата им е извршена без пресметување данок на промет, и таквата потврда да ја одложи во книговодствената документација за продажбата. На тој начин купувачите можат да ги набавуваат сите производи без плаќање данок на промет, под услов да постои реципроцитет, освен дериватите на нафта за кои во точка 3 одредба под 3 на забелешката кон тар. број 2 на Тарифата е пропишано дека од тие деривати можат да набавуваат без плаќање на данок, било непосредно од производителот или од склад или на пумпни станици, само-моторен бензин и дизел-гориво.

Ако Југословенскиот црвен крст, штабовите и другите организации за одбрана од елементарни и други непогоди како крајни потрошувачи набавуваат производи на кои е пропишано плаќање данок на промет за сопствени потреби а не за целите за кои се основани (на пример, пишувачки машини, канцелариски маси, пишувачка хартија и др.), тие производи можат да им се продаваат или даваат само со пресметување на пропишаниот данок на промет на производи.

Како трајно-жаречки печки и шпорети за етажно греење на кои, во смисла на член 36 став 1 точка 22 од Законот, не се плаќа данок на промет се подразбираат печки и шпорети за ложење со јаглен и со брикети од јаглен што се изработени за комбинирајќи согорување на доведеното гориво при дополнително согорување на швелувани гасови. Тие печки и шпорети имаат голем простор за гориво со

широка решетка за согорување во тек на подолг временски период, при што е овозможено двојно согорување со доведување додатен воздух во зоната на несогорените гасови. Другите печки конструирани за класично согорување на јаглен (калеви печки, печки обложени со шамот итн.) спаѓаат во производи што се вклучуваат на инсталациона мрежа на кои, во смисла на член 9 став 1 точка 2 од Законот, се плаќа данок на промет на производи според тар. број 1 на Тарифата.

Данок на промет не се плаќа на производите од член 36 став 1 точка 24 на Законот (телевизиски приемници стандардни и во боја и друга опрема и наставни средства), ако образовно-воспитни установи ги набавуваат според републички прописи. Купувачите можат да ги набавуваат производите без плаќање данок или непосредно од производителот или од продавачот на големо со поднесување писмена изјава која мора да биде нумерирана, датирана и потпишана од одговорни лица дека спаѓаат во овластени купувачи што тие производи можат да ги набавуваат без плаќање данок на промет на производи и дека производите што ги набавуваат спаѓаат во производите од таа точка. Како образовно-воспитни установи се подразбираат организациите на здружениот труд распоредени во групите 911-00 и 913-00 на Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи според дејностите, која е составен дел на Правилникот за распоредување на корисниците на општествен имот според нивните дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/64, 50/64, 11/65 и 13/65). Ако за некој вид образовно-воспитни установи не се донесени републички прописи, како опрема од таа точка, покрај телевизиски приемници, се сметаат и училиштен и друг мебел (освен за опремање на канцеларии и други административни простори), како и друга опрема од член 7 на Законот.

Данок на промет не се плаќа на сликарски и вајарски прибор и материјал од член 36 став 1 точка 25 на Законот, ако тие производи ги набавуваат организациите на Здружението на ликовните уметници на Југославија, или непосредно од производителот или од увоз или од продавач на големо, но само за потребите на своите членови. На порачката или во посебен писмен прилог, тие организации се должни на продавачот да му дадат изјава во која ќе се повикаат на одредбата на точка 25 од став 1 на член 36 од Законот со која тие производи под одредени услови се ослободени од плаќање данок, како и да наведат дека тие производи ги набавуваат исклучиво за потребите на своите членови. Писмената изјава мора да му биде дадена на продавачот пред испораката на купените производи односно пред испоставувањето на фактурата за продажба. За набавката и движењето на тие производи, организациите на Здружението на ликовните уметници на Југославија се должни да водат евиденција. Ако производите набавени без плаќање на данок им се продаат или на друг начин отуѓат на други, освен на членовите на Здружението, по набавните цени вклучувајќи ги и фактичните трошоци на набавката, или се употребат за други цели, организациите на Здружението на ликовните уметници на Југославија се должни да го пресметаат и уплатат пропишаниот данок. Продавачот е должен во фактурата за продажба на стоките да внесе клаузула дека данокот на промет врз основа на писмена изјава на купувачот не е пресметан.

Данок на промет не се плаќа на амбалажата што трговски и други организации на здружениот труд ја набавуваат за пакување на производите што ги продаваат (член 36 став 1 точка 26 на Законот). Како амбалажа од таа точка се подразбираат сите видови амбалажа (кесиња, кутии, сандаци, шишиња, лименки, стакленки итн.) без оглед од каков материјал се изработени, како и палети, жици, ленти, канап, манила, лико, пакпапир, лепливи ленти,

ти, етикети, виџети, упатства за употреба на производот и други слични производи што се летат или на друг начин придружуваат на производот или се ставаат во амбалажата. При набавката на амбалажа тие организации не поднесуваат писмена изјава за целта заради која ја вршат набавката на тие производи, но се должни да водат евиденција за набавената амбалажа по вид и количина и за нејзиното движење. Ако амбалажата набавена без плаќање данок на промет му ја продадат или отстапат на друг кој нема право на купување амбалажа без плаќање данок на промет на производи, или им ја продадат како стока на мало на крајни потрошувачи, тие се должни да го пресметаат и уплатат пропишаниот данок. Како амбалажа од наведената одредба се сметаат и картонски, пластични и други слични чаши и содови во кои продавачот му испорачува одреден производ на крајниот потрошувач за консумирање а кои по употребата се фрлаат (на пример, чаши во кои продавачот точи овошен сок, пиво и др.).

Како конфекција, горна и долна облека за деца големина до број 16 заклучно на која, во смисла на член 36 став 1 точка 32 од Законот, не се плаќа данок на промет се подразбираат сите видови на детска горна и долна облека од текстил, од кожа или од друг материјал или во комбинација на разни материјали, освен од благородни и фини крзна од тар. број 15 на Тарифата, а особено производите како што се: горна облека за момчиња и горна облека плетена и преплетена, детски палта, детски фустани и детски облека, долна облека за момчиња и девојчиња вклучувајќи ја и долната облека плетена и преплетена, детска долна облека свилена и друга детска долна облека, детски плетени наравници и детски чорапи, детски капи и шапки плетени и преплетени.

Како детски обувки на кои, во смисла на член 36 став 1 точка 33 од Законот, не се плаќа данок на промет се подразбираат сите обувки големина до број 34 заклучно без оглед од каков материјал се изработени, освен обувки изработени од кожа на рептилии од тар. број 15 точка 3 на Тарифата.

Не се плаќа данок на промет на противпожарни автомобили и приколки и на други противпожарни возила, противпожарни пумпи и други производи од член 36 став 1 точка 34 на Законот вклучувајќи ги и противпожарните средства за лична заштита и лична противпожарна заштитна опрема што и организациите на здружениот труд можат да ги набавуваат без плаќање на данок, ако тие производи ги набавуваат противпожарните единици, противпожарните друштва и другите противпожарни организации непосредно од производителската организација на здружениот труд или од увоз или од продавач на големо, со поднесување писмена изјава, која мора да биде нумерирана, датирана и со печат и потписи на одговорни лица заверена, дека спаѓаат во овластени купувачи и дека набавените производи ќе ги користат исклучиво за целите поради кои се ослободени од плаќање на данок. Купувачите се должни да обезбедат евиденција за набавката и движењето на производите од наведената одредба.

Член 49

Масло за ложење за домаќинства (екстра-лесно), под условите пропишани во тар. број 2 точка 8 на Тарифата, можат да купуваат покрај другите купувачи од таа одредба и на низ соодветните единици и установи на Југословенската народна армија и на милиција, амбулантите и други здравствени установи во кои се врши преглед и лекување на болни, како и детските и социјалните установи, ако кон порачката приложат писмена изјава дека спаѓаат во купувачите од таа одредба и дека маслото ќе го користат исклучиво за ложење на печки.

Купувач што во писмената изјава ќе даде неточни или неистинити податоци е должен да пре-

смета и уплати данок на промет на производи на сите количини масло за ложење што врз основа на таква изјава ги купил без плаќање данок на промет.

Кон копијата на фактурата за продажба на масло за ложење за домаќинства (екстра-лесно), во смисла на став 1 од овој член, продавачот ја прилага писмената изјава од купувачот.

Купувачот е должен посебно да ги евидентира набавените и потрошените количини масло за ложење.

Како социјални и детски установи, во смисла на овој член, се сметаат:

- установи за социјална заштита на деца и младина (установи за деца без родителска грижа, установи за згрижување на потешко инвалидни деца, установи за воспитно запустени деца, установи за школување и сместување на инвалидни деца и младина и домови за децата и мали деца);

- установи за социјална заштита на возрасни (прифатилишта за возрасни, домови за стари и немошти, домови за згрижување на возрасни инвалиди и комбинирани установи);

- установи за социјална работа (центри за сместување деца во семејства и центри за социјална работа);

- установи за дневен престој на деца (детски јасли, градинки и забавишта).

Ако маслото за ложење за домаќинства купувачот од овој член им го продаде на други лица или го употреби за други цели освен за ложење на печки, на така употребените количини масло за ложење тој е должен да пресмета и уплати данок на промет на производи.

Член 50

Како природна ракија од тар. број 4 на Тарифата на чии промет не се плаќа данок според тој тарифен број се смета и дестилат (вињак) што не содржи повеќе од 55 vol % чист алкохол и што ги исполнува условите според прописите за производство и квалитет на алкохолни пијачки.

Дестилат на вино (вињак) произведен со јачина над 55 vol% алкохол, што како полупроизвод им се продава на производителски организации на здружениот труд за доработување и одлежување, може да се продаде без пресметување на данокот според тар. број 5 на Тарифата, врз основа на писмена изјава на купувачот дека се набавува заради одлежување и доработување. Производителите на вињакот се должни да водат посебна евиденција за набавката и потрошокот на дестилат јачина над 55 vol% алкохол и за добиените количини природен вињак за продажба. Употребата на дестилат на вино за други цели а не за производство на вињак, без пресметување и уплатување на данокот според тар. број 5, е казнива според член 51 на Законот.

Како пенливи вина што се ослободени од плаќање на основниот данок на промет со одредбата на точка 6 на забелешката кон тар. број 4 од Тарифата, се сметаат вината што, покрај другите состојки (шеќер, алкохол, киселини и други состојки што ги содржат природните вина), содржат и јаглен-диоксид во количини што се одредени со посебни прописи. Овие вина се делат на природни пенливи вина и вештачки (газирани) пенливи вина зависно од тоа дали јаглен-диоксидот настанал исклучиво со алкохолно вриење или делум е додаден под притисок. Зависно од содржината на јаглен-диоксид пенливите вина можат да бидат полупенливи вина, пенливи вина и силно пенливи вина.

Ослободувањето од плаќање на основниот данок на промет според тар. број 4 на Тарифата се однесува на сите видови пенливи вина, и на вината што се пуштаат во промет под називот: „Фрушкогорски бисер“, „Грајски бисер“, „Радгонски бисер“, „Смедеревски бисер“, „Бакарска водица“, „Cuve reserve“, и на други слични домашни и странски пенливи вина.

Како медицински вина што се ослободени од плаќање на основниот данок на промет со точка 7 на забелешката кои тар. број 4 од Тарифата се сметаат вината, како што се: „кина-вино“ и слични вина.

Член 51

На алкохол (етанол) што, врз основа на писмена изјава на овластен купувач, исклучиво се набавува од производителска организација на здружениот труд или од продавач на големо за пулпирање на овошје што се извезува, не се плаќа данок (член 36 став 1 точка 2 на Законот). Купувачот е должен посебно да ги евидентира набавените и извезените количини алкохол. На алкохолот содржан во алкохолизирани сок што ќе преостане по издвојувањето на пулпираното овошје што е извезено, купувачот е должен да пресмета и уплати данок според точка 3 тар. број 5 на Тарифата.

Ако алкохолизираниот сок што ќе преостане по издвојувањето на пулпираното овошје им се продава на купувачи што во смисла на тар. број 4 од Тарифата се сметаат како крајни потрошувачи, таквиот производ во поглед на данокот на промет се третира како десертна пијачка од точка 1 на наменувањето на тој тар. број, ако содржината на природен овошен сок во производот изнесува 40% и повеќе. Ако содржината на природен овошен сок во производот е помала од 40%, тој производ во врска со данокот на промет се третира како ликер од точка 2 на наменувањето. Ако таквиот производ, без оглед на содржината на природен овошен сок, им се продава, под условите пропишани во член 6 на Законот, на производителски организации на здружениот труд за натамошна преработка, или ако им се продава на трговски организации на здружениот труд за натамошна продажба не се плаќа данок на промет на производи.

Член 52

Амбулантите за превоз на болни наведени под децимална ознака 4-1 на југословенскиот стандард JUS M.NO.010 и други специјални санитетски возила со вградени потребни уреди за болни, специјални противпожарни возила, погребни моторни возила, специјални возила за потребите на милицијата и на патролната служба со вградени радиоуређи и други уреди, како и теренски автомобили, не спаѓаат во производите од тар. број 6 на Тарифата туку во производите од тар. број 1 на Тарифата, па под условите од чл. 6 и 7 на Законот можат да се набавуваат како опрема без плаќање данок на промет. Возила изведени од патнички автомобили, како што се амбулантни возила за превоз на медицински персонал и на подвижни болни, возила за ПТТ, возила за лесни сервиси и други слични возила, се сметаат како патнички автомобили од тар. број 6 на Тарифата.

Ослободувања за услуги во прометот

Член 53

Одредбите на тар. број 17 од Тарифата на сојузниот данок на промет, не се однесуваат на случај кога домашна производителска организација на здружениот труд, како надоместок за извезени сопствени производи ќе увезе странски стоки (компензациона работа).

Надоместоците од договорната контрола на квалитетот и квантитетот на стоките и од работите на меѓународната инспекција остварени во странство од странски партнери не се сметаат како даночна основа од точка 2 на наменувањето на тар. број 17 од Тарифата на сојузниот данок на промет и не подлежат на плаќање на данок според тој тар. број.

Во даночната основа од работите од точка 2 на тар. број 17 од Тарифата на сојузниот данок на

промет не влегуваат надоместоците за услуги извршени со стоки исклучиво во внатрешниот промет. Во таа даночна основа не влегуваат ниту ефективните трошоци што ја товарат целокупната работа а што му се фактурирани на даночниот обврзник од страна на домашно или странско претпријатие (кореспондент).

Член 54

Како работи на извоз на производи на чии надоместоци не е пропишано плаќање на основниот данок на надоместоци за услуги (тар. број 17 од Тарифата на сојузниот данок на промет), се подразбираат и работите на посредување во надворешнотрговскиот промет и работите на облагородување на странски стоки.

Како работи на посредување во надворешнотрговскиот промет од став 1 на овој член се подразбираат соработката со други организации на одржувањето и остварувањето на надворешнотрговски промет и учествувањето со финансиски средства според важечките прописи, како и работите на посредување во надворешнотрговскиот промет за кои е дадено одобрение од надлежен орган, а посебно:

1) увозот на стоки заради повторен извоз во непроменета состојба или во небитно променета состојба;

2) купувањето на стоки во странство, нивно сместување во југословенските царински склади и продавање во странство во непроменета или во небитно променета состојба;

3) купувањето во странство на стоки што не се увезуваат во Југославија ниту се сместуваат во југословенските царински склади туку непосредно се продаваат во странство;

4) посредувањето заради пласирање на странски стоки на други странски пазари;

5) увозот на странски стоки врзан за извозот на стоки од југословенско производство во иста вредност и од ист тарифен број на Царинската тарифа;

6) работењето на претпријатие во странство што го основала домашна организација на здружениот труд сама или со други работни организации и странски лица, како и учествувањето во работењето на странски претпријатија.

Како работи на облагородување на странски стоки од став 1 на овој член се подразбира секој процес на индустриска преработка, доработка и обработка, што производителска односно трговска организација го врши на увезени стоки на странски нарачувач.

Член 55

Како надоместок за држење консигнационен склад, со вршење сервисна служба и давање технички и други услуги од член 39 став 1 точка 1 на Законот, на кои се не плаќа данок според тар. број 17 на Тарифата на сојузниот данок на промет, се подразбира:

1) договорена провизија за вршење работи на држење консигнационен склад;

2) договорена провизија што му се одобрува на застапник како надоместок за вршење сервисна служба за одржување и поправка на трајни добра за лична потрошувачка и на опрема и за давање технички и други услуги;

3) динарска маржа за покрите на трошоците на трговијата во височина од 1,2% за средства на транспортот и врсните, за машини, уреди, инсталација, опрема и крупен алат, 1,5% за сировини и друг репродукционен материјал и 2,39% за резервни делови, за гуми за моторни возила и за други производи од увоз освен напред наведените.

Височината на провизијата или на другите приходи од вршење на работите од став 1 под 1 и 2 на овој член, кои не подлежат на плаќање на данок на промет во смисла на член 39 став 1 точка 1 од Законот, се докажува:

1) со височината на провизијата и на другите приходи наменети исклучиво за покрите на тро-

пиоците за држење консигнационен склад и за вршење технички и други услуги на производите што се продаваат од консигнационен склад, под услов:

а) височината на таа провизија и на другите приходи посебно да е утврдена во основниот договор за застапување или во посебен договор за држење консигнационен склад и за вршење технички и други услуги; и

б) износот на трошоците за држење на консигнационен склад и за вршење на технички и други услуги на производите што се продаваат од тој склад да може непосредно да се утврди од книговодството на организацијата на здружениот труд (држател на консигнационен склад);

2) ако височината на провизијата односно на трошоците за држење на консигнациониот склад и за вршење технички и други услуги на производите продадени од тој склад не може да се утврди на начинот предвиден во одредбата под 1 на овој став, ќе се смета дека височината на таа провизија односно на трошоците изнесува 50% од вкупната провизија предвидена за застапување и за држење консигнационен склад и за вршење технички и други услуги за сите производи за кои е предвидено застапување и држење на консигнационен склад.

IV. ДАНОЧНИ ЕВИДЕНЦИИ

Член 56

Заради обезбедување на правилно и навремено пресметување и плаќање на данокот на промет, организациите на здружениот труд и други правни лица што, во смисла на член 12 од Законот, се сметаат како даночни обврзници на тој данок, се должни во своето книговодство да обезбедат податоци за даночните основици според тарифните броеви и истите даночни стапки врз основа на кои се врши утврдување и плаќање на аконтации, и податоци врз основа на кои се врши шестмесечно и конечно пресметување на тој данок.

Аналитичкото евидентирање на даночните основици врз кои се применуваат различни даночни стапки од ист или од различни тарифни броеви, даночниот обврзник може да го обезбеди и со вонкниговодствена евиденција.

Ако за одделни производи како даночна основица е предвидена единица мера на производ (литар, хектолитарски степен, парче во одредена форма или во одредено пакување) или вредност по единица на производ, даночниот обврзник е должен да ја следи состојбата и движењето на тие производи преку книговодствена и вонкниговодствена евиденција така што врз секој вид за кој е пропишана различна даночна стапка на данок на промет да може да се примени односната даночна стапка.

Член 57

Ако со прописите на републиката, на автономната покраина или на општината, со кои за самостојни занаетчи — производители или за самостојно вршење на дејност со лична работа во трговијата, во угостителството или во други услужни дејности се предвидува обврска за водење деловни книги или книга на прометот, не се посебно регулирани посебни евиденции и начин на нивното водење, врз тие даночни обврзници ќе се применуваат соодветните одредби од овој правилник.

Член 58

Производителска организација на здружениот труд или друго општествено правно лице што, врз основа на дадена изјава на продавачот, набавуваат материјал за репродукција, резервни и други делови, опрема и други производи без плаќање данок на промет, се должни во своето книговодство од-

носно во вонкниговодствената евиденција да обезбедат податоци за набавката, за движењето и за потрошкото на тие материјали во готови производи, како и за набавката и движењето на опремата и на другите производи што ги набавиле без плаќање данок на промет.

Член 59

Заради насочување на данокот на промет според местото на седиштето на купувачот — голем потрошувач односно според местото на седиштето на купувачот што е продавач на мало кој не се смета за даночен обврзник на данокот на промет на одредени производи (преработки од тутун, алкохолни пијачки, етанол /алкохол/, лекови, кибрит, нафтни деривати и цигарена хартија), производителските организации на здружениот труд, надворешнотрговските организации и трговските организации на здружениот труд, што им вршат продажба на стоки на тие купувачи на начинот предвиден за вршење промет на стоки на големо, се должни како даночни обврзници од член 14 став 1 на Законот да обезбедат таква даночна евиденција од која ќе се гледаат износите на даночни обврски од тој основ за секоја република односно автономна покраина.

Член 60

Ако со податоците и евиденциите за следење прометот на производите и цените, што се водат во продавниците и во другите деловни единици односно во основните организации на здружениот труд што вршат промет на производи на мало и што се наоѓаат на територијата на други општини надвор од општината на седиштето на организацијата на здружениот труд во чиј состав се, не се обезбедуваат во целост и податоци за даночните основици за пресметување и плаќање данокот на промет, даночниот обврзник е должен да ги обезбеди и податоците за даночните основици на таква продавница или на друга деловна единица односно основна организација на здружениот труд, и тоа посебно за секој вид производи подложни на данок по тарифни броеви и по исти даночни стапки.

Член 61

Самостојни занаетчи што вршат преработка и производство на производи од кршено злато (златари) се должни да водат евиденција за купување на кршеното злато, евиденција за преработка на кршеното злато и евиденција за производство и продажба на предмети од злато. Тие даночни обврзници се должни за секоја количина купено кршено злато да му издадат потврда на продавачот на тоа злато. Евиденцијата за купување на кршено злато мора да содржи: реден број и датум на потврдата за купување на злато; презиме, име и адреса на продавачот на злато; податоци за купената количина злато во грамови; податоци за финоста на златото (на пример, 950, 840, 750, 583).

Евиденцијата за преработка на кршено злато мора да содржи податоци: 1) за залихите на злато од претходната година во грамови според финостите на златото; 2) за преработените количини во тековната година; 3) за вкупната количина (1+2) во грамови и според финоста; 4) за потрошокот на злато за услуги изразен во грамови и според финоста.

Евиденцијата за производство и продажба на предмети од злато мора да содржи податоци: 1) за залихите на злато од изминатата година според бројот на парчињата и тежината во грамови изразени според финоста; 2) за производството во тековната година според бројот на парчињата и тежината во грамови изразени според финоста; 3) за вкупната количина (1+2) во парчиња, грамови и според финоста; 4) за продажбата во тековната година според одделни производи со ознака на финоста и на продажната цена со засметаните даноци (општи и посебни) на промет на производи.

Потврдата за купување на кршено злато мора да содржи: презиме и име на продавачот на злато, негова адреса и број на личната карта, вид на

предметот од кршено злато со податоци за тежината и финоста на златото; цена за еден килограм финоста 999/1000 и вкупен износ на вредноста на купеното злато. Потврдата мора да биде нумерирана, датирана, и потпишана од страна на продавачот и на купувачот на златото.

Евиденцијата од ст. 2, 3 и 4 на овој член претходно мора да ја завери месно надлежниот финансиски орган на општината.

Член 62

Надворешнотрговските организации на здружениот труд и трговските организации на здружениот труд што вршат работи на увоз на стоки или други надворешнотрговски работи подложни на плаќање данок на надоместоци за услуги и работи на продажба на стоките на начинот предвиден за вршење промет на стоки на големо, на чии надоместоци се плаќа данок на надоместоци за услуги, се должни да обезбедат податоци во своето книговодство посебно за секоја од тие работи.

Ако за обата вида работи од став 1 на овој член е предвидена вкупна разлика во цената (маржа, провизија и сл.), во еден процент или во износ по единица производ, таа разлика во цената може да се разграничи така што во основната подложна на данок на надоместоци за услуги од тар. број 17 на Тарифата на сојузниот данок на промет ќе се внесе износот што ѝ одговара на маржата односно на провизијата што им се засметува на други екстерни купувачи на такви производи што им се испорачуваат транзитно. Ако такви производи не им се испорачуваат транзитно на екстерните купувачи, височината на увозната маржа односно на провизијата се утврдува во височината што за таквите производи им ја засметуваат други увозници.

Ако маржата односно провизијата од увезени производи не може да се утврди на еден од начините од став 2 на овој член, височината на маржата односно на провизијата ја утврдува надлежниот орган на управувањето на даночниот обврзник водејќи сметка таа да се движи во границите на маржата односно на провизијата од став 2 на овој член што ја применуваат надворешнотрговски организации на здружениот труд кои имаат сличен начин на работење.

Остатокот на маржата односно на провизијата што ја претставува разликата помеѓу вкупниот износ утврден и за работите на увозот и за работите на продажбата на големо (став 2 на овој член) и височината на утврдената увозна маржа односно провизија ја претставува даночната основица врз која се применува даночната стапка од тар. број 18 на Тарифата на сојузниот данок на промет.

Член 63

При утврдување на даночните основици од тар. броеви 17 и 18 на Тарифата на сојузниот данок на промет, се смета:

1) дека зависните трошоци што влегуваат во набавната цена на стоките ги сочинуваат: трошоците на натоварот и истоварот на стоките и транспортните трошоци до складот на даночниот обврзник односно до истоварната станица на купувачот ако продажбата се врши транзитно; транспортното кало, кршот и расипувањето; трошоците во процесот на преработката, доработката, регенерацијата, сортирањето и чувањето на стоките (складирање) што вообичаено и непосредно ги оптоваруваат стоките;

2) дека вонредните приходи (конто 789) што влегуваат во даночната основица го сочинуваат: наплатените отпишани побарувања по основ на разлики во цената (маржи, провизии, работи); наплатените дополнителни одобрувања во вид на разни бонификации и други попусти при набавката на стоките по одбивање на вонредните расходи (конто 730) остварени по истите основи при продажбата на

стоките по кои се остварени вонредните приходи при набавката на стоките.

Даночната основица според тар. броеви 17 и 18 на Тарифата на сојузниот данок на промет, покрај приходите во пари, ја сочинуваат и примањата во натура односно вредноста на противуслугите.

Во даночната основица според тарифниот број 17 на Тарифата на сојузниот данок на промет не влегуваат:

1) пресметаното односно платеното осигурување на стоките во транспорт;

2) каматата на кредитот и надоместоците за банкарски услуги и работи што за сметка на комитетот ќе ги плати комисионерот како увозник на стоките.

V. ПРИМЕНА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ, ПРЕСМЕТАНИ И НА ПРЕСМЕТАНИТЕ ПРОСЕЧНИ ДАНОЧНИ СТАПКИ

Член 64

Даночните обврзници што во својот состав имаат продавници и слични деловни единици (во понатамошниот текст: продавници) преку кои вршат продажба на стоки на мало, за пресметување аконтации на данокот на промет на производи содржан во наплатените продадени производи за тие продавници можат да го применат оној коефициент на наплата на реализација кој произлегува само од податоците за вкупниот промет на сите тие продавници и за наплатените побарувања од екстерните купувачи од кои тие продавници веднаш не ги наплатиле продадените стоки.

Коефициентот на наплатената реализација се утврдува според образецот:

$$K_m = \frac{F_m - P_m}{F_m}, \text{ каде што е:}$$

K_m = коефициент на наплатена реализација на вкупниот промет на сите продавници (за готови пари и по издадени фактури);

F_m = вкупен промет на сите продавници (за готови пари и по фактури, вклучувајќи ги и фактурите за производите продадени на потрошувачки кредит) од 1 јануари до крајот на пресметковниот период што ја содржи реализацијата и данокот на промет, наголемен за износот на пренесените ненаплатени побарувања од екстерните купувачи на продавниците од претходната година;

P_m = вкупни побарувања од екстерните купувачи на продавниците на крајот на периодот за кој се составува пресметката.

Коефициентот на наплатената реализација се утврдува врз основа на податоците за вкупниот промет на продавниците во периодот за кој се составува пресметката и врз основа на податоците за побарувањата од купувачите со состојба на крајот на односниот пресметковен период.

Утврдениот коефициент на наплатената реализација се применува врз износот на пресметаниот данок во пренесените ненаплатени побарувања од екстерните купувачи на продавниците од претходната година и врз износот на пресметаниот данок од вкупниот промет на продавниците од почетокот на годината до крајот на периодот за кој се составува пресметката, вклучувајќи го и данокот пресметан според фактурите за производи продадени на потрошувачки кредит.

Член 65

Даночните обврзници што поради својата организација и начинот на работењето не се во можност за продадените производи по издадени фактури во прометот на големо да ја следат наплатата на секој од видовите продадени производи врз кои се приме-

нуваат еднакви даночни стапки од ист тарифен број, за пресметувањето аконтации на данокот содржан во наплатените продадени производи можат да применуваат коефициент на наплатената реализација.

Коефициентот на наплатената реализација се утврдува според образецот:

$$K_o = \frac{F_v - P_v}{F_v}, \text{ каде што е:}$$

K_o = коефициент на наплатена реализација (екстерна) по издадени фактури

F_v = реализација по фактури издадени од 1 јануари до крајот на последниот пресметковен период наголемена за износот на пренесените ненаплатени побарувања од екстерни купувачи по издадени фактури од претходната година. Како реализација по фактури издадени од 1 јануари до крајот на последниот пресметковен период (шестмесечен, годишен) се подразбира реализација што содржи и данок на промет;

P_v = износ на побарувањата од екстерни купувачи по издадени фактури од прометот на големо со состојба на крајот на периодот за кој се составува пресметката.

При утврдувањето на коефициентот на наплатената реализација во пресметката се земаат само фактурите издадени на купувачите односно само побарувањата од купувачите вој од работната организација (екстерна реализација).

Коефициентот на наплатената реализација се утврдува врз основа на податоците за реализацијата според фактурите издадени до крајот на пресметковниот период за кој се составува пресметката и врз основа на податоците за побарувањата од купувачите со состојба на крајот на тој пресметковен период.

Утврдениот коефициент на наплатената реализација се применува врз износот на пресметаниот данок во пренесените ненаплатени побарувања од екстерните купувачи според издадените фактури од претходната година и врз износот на пресметаниот данок според издадените фактури на екстерните купувачи од почетокот на годината до крајот на периодот за кој се составува пресметката.

Член 66

Заради упростување и плаќање на аконтации на данокот на промет на производи, даночните обврзници, во смисла на член 25 од Законот, можат да го пресметуваат тој данок од вкупната продажна цена која во себе го содржи основниот данок и посебниот данок на промет, со примена на соодветни пресметани стапки на секој од тие даноци.

Пресметаните даночни стапки се добиваат соведување пропишаните даночни стапки на стапки „од сто“ (најмалку на два децимали), според следната формула:

$$\frac{100 \times \text{пропишаната стапка на основниот односно посебниот данок}}{100 + \text{збирот на сите даночни стапки}}$$

Член 67

Даночните обврзници што за секој вид продадени производи преку продавници не се во можност посебно да ја евидентираат наплатата на данокот по даночните основици врз кои се применуваат еднакви даночни стапки од ист тарифен број, за пресметувањето аконтација на данокот на промет внатре во пресметковниот период можат да применуваат пресметани просечни даночни стапки, и тоа:

1) врз целокупниот износ на прометот на одделна или на сите продавници од територијата на иста општина остварен во изминатиот период за кој се утврдува аконтацијата на основниот данок на промет за сите производи за кои тој данок се уплатува на

една (иста) уплатна сметка на соодветната република односно покраина кај Службата на општественото книговодство;

2) врз дел на прометот на одделна или на сите продавници од територијата на иста општина остварен во изминатиот период за кој се утврдува аконтацијата на основниот данок на промет за сите производи за кои тој данок се уплатува на посебна уплатна сметка кај Службата на општественото книговодство.

Член 68

Како пресметана просечна стапка на данок на промет се подразбира стапка што се добива од односот на масата на укалкулираниот данок на промет со кој се задолжува продавницата — спрема збирот на износот на ненаплатените побарувања од купувачите што таа продавница ги има на почетокот на годината, на износот на вредноста на производите на залихите на таа продавница на почетокот на годината, вклучувајќи го и данокот во побарувањата и во залихите на продавницата со состојба на 1 јануари тековната година, и на износот на вредноста на испорачаните и производи од почетокот на годината до крајот на периодот за кој се утврдува пресметаната даночна стапка по продажната цена со данокот на промет.

Член 69

Пресметаните просечни стапки се утврдуваат посебно за оние видови производи за кои е предвидена посебна сметка за уплатување на данокот.

Пресметани просечни даночни стапки можат да се утврдуваат и за оние производи за кои како даночна основица е предвидена единица на мера на производ (килограм, литар, хектолитарски степен, единица на пакување итн.). Сите количини на тие производи (од пренесените ненаплатени побарувања од купувачите на почетокот на годината, од почетните залихи и од вредноста на набавените производи од почетокот на годината) претходно се пресметуваат на вредност по продажните цени на мало (со вклучени даноци), а потоа добиената вредност се споредува со масата на пресметаниот и задолжениот данок на продавницата на тие количини на начинот предвиден во член 68 од овој правилник.

Член 70

Како наплатени продадени производи во продавница за готови пари, во смисла на овој правилник, се подразбира збирот на наплатите извршени во готови пари, со вирман преку жиро-сметка и со чекови во одреден период (по правило за 15 дена и полугодишно), за кој се пресметува и се плаќа аконтацијата на данок на промет. Во тој збир на наплатите се засметува и вредноста на производите земени за сопствена, потрошувачка односно употреба и вредноста на производите далени без надоместок.

Даночниот обврзник може да одлучи во збирот на наплатите од став 1 на овој член да се засметува и вредноста на продадените производи по издадени фактури што се плаќаат со вирман и вредноста по издадените фактури за производи продадени на потрошувачки кредит.

Член 71

Даночни обврзници што продаваат производи на мало наместо пресметување и плаќање на аконтација на данокот на промет на производи со примена на пресметаните просечни даночни стапки од член 68 или на пресметката според член 64 на овој правилник, можат да врнат пресметување и плаќање на аконтациите со примена на коефициентот на прометот добиен од односот на вкупната реализација на продавницата од почетокот на годината спрема вкупното задолжување на продавницата за тој период.

Како вкупно задолжување на продавницата се подразбираат сите ненаплатени побарувања од ку-

пувачите што таа продавница ги има на почетокот на годината, вредноста на пренесените залихи и вредноста на испорачаните и производи од почетокот на годината до крајот на периодот за кој се утврдува коефициентот од став 1 на овој член по продажната цена со данокот на промет.

Коефициентот од став 1 на овој член се применува врз пресметаните износи на данокот на промет на производи (основен и посебен) по една уплатна сметка од вкупното задолжување на продавницата од почетокот на годината заклучно со периодот од 15 дена за кој се врши пресметувањето. Добиените износи ја претставуваат пресметаната аконтација на данокот на промет на производи.

Коефициентот на прометот се применува врз износите на данокот според одделни тарифни броеви и уплатни сметки од вкупното задолжување на продавницата од почетокот на годината заклучно со периодот за кој се врши пресметувањето. Од износот на пресметаните аконтации се одбиваат извршените уплати на данокот за тој период, и се утврдува остатокот што се уплатува во пропишаниот рок.

VI. УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИИ И УПЛАТУВАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СМЕТКИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Член 72

Аконтациите на данокот на промет на производи се пресметуваат на тој начин што прво ќе се утврди даночната основица и врз таа основица ќе се применат даночните стапки (пропишани односно пресметани или пресметани просечни стапки) или ќе се примени коефициентот на прометот врз износите на пресметаниот данок по одделни тарифни броеви.

Основица за пресметување на аконтацијата сочинуваат:

- 1) или остварениот промет според наплатените продадени производи за секои 15 дена во месецот;
- 2) или остварениот промет според фактурираната реализација за секој изминат месец, ако даночниот обврзник го избрал таквиот начин на плаќање согласно со член 24 став 5 на Законот.

Врз утврдената основица од став 2 на овој член се применуваат пропишаните даночни стапки:

- 1) пропишани односно пресметани даночни стапки на сите продадени производи за кои во Тарифата е предвидена посебна даночна стапка, ако со книговодствени или вонкниговодствени евиденции се обезбедени податоци за одделни даночни основици врз кои можат да се применуваат соодветни даночни стапки;

- 2) пресметани просечни даночни стапки на групи продадени производи за кои даночните обврзници се должни со книговодствени или вонкниговодствени евиденции да обезбедат податоци за даночните основици (на пример: за деривати на нафта, за преработки од тутун, за алкохолни пијачки, за патнички автомобили, за лекови) посебно за секоја од тие групи производи;

- 3) пресметана просечна даночна стапка врз ситиот промет на други производи, освен производите од овој став под 2 продадени во периодот за кој се утврдува аконтацијата на данок.

Даночниот обврзник на данокот на промет на производи може да ги утврдува аконтациите на данокот, наместо на начин предвиден во ст. 2 и 3 на овој член, со примена на коефициентот на прометот врз износот на укалулираниот данок по одделни тарифни броеви (член 71) или со примена на коефициентот на наплатената реализација (член 64 на овој правилник).

Ако не може да ги утврди пресметаните просечни стапки, коефициентот на прометот или коефициентот на наплатената реализација за секои 15 дена, даночниот обврзник ќе ги примени пресметаните просечни даночни стапки односно коефициентот на прометот или коефициентот на наплатената реализација утврдени со последната пресметка.

Даночниот обврзник може да врши пресметување односно плаќање на аконтации во височина на една половина од претходниот месец или во височина на една шестина од претходното тримесечје, ако врши пресметување на аконтациите месечно односно тримесечно и ако во тие рокови поднесува пресметка (член 26 став 2 на Законот).

Член 73

Аконтациите на данокот на надоместоци за услуги се пресметуваат со утврдување на даночните основици за секој вид работа односно услуга за кои е предвидена посебна даночна стапка и со примена на пропишаните даночни стапки врз така утврдената даночна основица.

Даночната основица за пресметување на аконтацијата се утврдува врз основа на книговодствени податоци за остварениот бруто надоместок за извршените услуги односно работи во изминатиот месец и неа ја сочинува:

- 1) или остварената разлика во цената и во другите приходи што влегуваат во даночната основица на даночниот обврзник;

- 2) или сразмерниот дел на остварената разлика во цената и на другите приходи (т. е. во височина на една третина од тие приходи) што влегуваат во даночната основица ако даночниот обврзник на овој данок врши тримесечно пресметување на данокот на надоместоките за услуги согласно со член 26 став 2 на Законот.

Врз утврдените основици од став 2 на овој член се применуваат пропишаните даночни стапки.

Член 74

Производителските, увозничките и трговските организации на големо, што се исклучиви даночни обврзници на данокот на промет на деривати од нафта, на преработки од тутун, на алкохол (етанол), на лекови, на кибрит и на цигарена хартија (член 14 став 1 на Законот) а кои тие производи ги продаваат и на мало преку сопствени продавници или други деловни единици, се должни да ги утврдуваат износите на аконтациите на данокот на промет на тие производи одвоено за прометот на мало и да ги уплатуваат на соодветни уплатни сметки на онаа општествено-политичка заедница на чие подрачје се наоѓа продавницата или друга деловна единица на тие организации што го извршила прометот на тие производи со крајните потрошувачи.

Даночните обврзници од став 1 на овој член, што на трговски организации на мало, на угостителски организации и на други општествени правни лица како на крајни потрошувачи ќе им извршат продажба на преработка од тутун, на алкохол, на лекови, на кибрит, и на цигарена хартија, утврдените износи на аконтации на данокот на така остварениот промет се должни да ги уплатат на соодветните уплатни сметки на онаа општествено-политичка заедница на чија територија се наоѓа купувачот на тие производи.

Член 75

Ако даночниот обврзник до 10 јануари тековната година не ја извештил надлежната Служба на општественото книговодство дека пресметката на аконтацијата на данокот на промет ќе ја врши месечно или тримесечно (член 26 став 2 на Законот), таа пресметка мора да се состави и да се поднесе, и тоа:

- 1) за првото полугодие — до 20 јули тековната година;

- 2) за второто полугодие не се составува посебна пресметка на аконтациите туку утврдените аконтации за тоа полугодие, заедно со аконтациите од првото полугодие, конечно се пресметуваат со завршната сметка за изминатата година.

Даночниот обврзник на данокот на промет што одлучил и, до 10 јануари тековната година, ја извештил надлежната Служба на општественото книговодство дека ќе ги плаќа аконтациите на дано-

кот на промет по фактурите издадени во изминатиот месец, ја составува пресметката и ја поднесува на надлежната Служба на општественото книговодство во рок од 20 дена по истекот на месецот за кој се поднесува пресметката.

Купувачите на деривати на нафта, што се даночни обврзници според одредбата под 2 на точка 2 на забелешката кон тар. број 2 на Тарифата наместо пресметката од овој член, се должни да состават преглед за даночните основици и за износот на данокот по секој вид деривати платени со вирман во изминатиот месец за кои е предвидена посебна даночна стапка. Тој преглед, заедно со еден примерок од налогот за уплата, претставува книговодствен документ со кој се докажува уплатата на пресметаниот данок. Еден примерок од тој преглед ѝ се доставува на надлежната Служба на општественото книговодство со вирмански налог за уплата на пресметаниот данок.

По исклучок од став 1 на овој член, даночните обврзници, во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник, се должни да ја известат надлежната Служба на општественото книговодство за избраниот начин на пресметување и плаќање на аконтациите на данокот на промет од денот на влегувањето во сила на Законот до крајот на 1972 година.

Член 76

Ако во повеќе општини има продавници од кои од оправдани причини не може навреме да прибават податоци за остварениот промет, даночниот обврзник може да овласти одделни или сите продавници во други општини самите да ја пресметуваат и плаќаат аконтацијата на данокот на промет согласно со член 27 став 2 на Законот, ако располагаат со податоци потребни за таквото пресметување и плаќање на аконтациите (водење на пропишаните евиденции во смисла на овој правилник, докази за уплатениот данок на општествено-политичка заедница на која ѝ припаѓа данокот и др.).

Деловните единици што вршат промет на производи надвор од територијата на општината во која се наоѓа основната организација на здружениот труд — даночен обврзник — во чиј состав се, се должни да располагаат со сите податоци за извршениот промет, како и со исправите за пресметаниот и платениот данок на тој промет.

Член 77

Даночен обврзник што еден дел производи од сопствено или туѓо производство, подложни на плаќање данок на промет, продава непосредно од свој склад или транзитно а друг дел такви производи продава преку свои продавници, ги утврдува аконтациите на данокот на промет посебно за прометот извршен од склад или транзитно, а посебно за прометот извршен преку продавници.

Одредбите на став 1 од овој член се однесуваат и на надворешнотрговските организации и на трговските организации на големо, што во својот состав имаат продавници.

Член 78

Сите утврдени износи на аконтации на основниот данок на промет се уплатуваат на сметките одредени со посебен пропис во роковите предвидени со член 24 на Законот, и тоа со вирмански налог за ситот пресметан основен данок на промет, посебно за секоја република и автономна покраина, со тоа што кон вирманскиот налог се прилата и спецификација на уплатата на тој данок по општини и уплатни сметки.

Ако со републички односно покраински пропис биде регулирано да ѝ се отстапува одреден дел од основниот данок на промет на општината на чија територија е остварен, Службата на општественото книговодство тој износ со постапка на прекривување (празнење) од уплатната сметка на основниот

данок на промет ќе го издвои на сметката на односната општина.

Член 79

Заради утврдување на петнаесетдневни аконтации, даночниот обврзник е должен да состави преглед за даночната основица и за износот на данокот на промет на производи пресметан врз таа основица според видовите производи за кои постојат посебни уплатни сметки кај Службата на општественото книговодство.

Заради утврдување на месечни аконтации на данокот на надоместоци за услуги, даночниот обврзник е должен да состави преглед за даночната основица, според тарифните брови и даночните стапки од делот „Б“ на Тарифата на сојузниот данок на промет.

Прегледите од ст. 1 и 2 на овој член се составуваат на посебни обрасци I до V, што се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел. Тие прегледи заедно со еден примерок од налогот за уплата, претставуваат книговодствен документ со кој се докажува уплатата на утврдениот износ на аконтацијата на данокот. Даночниот обврзник е должен една копија од прегледот да ѝ го достави на надлежната Служба на општественото книговодство со вирмански налог за уплатување на аконтацијата на данокот.

Ако одлучиле да вршат месечно односно тримесечно пресметување и плаќање на аконтации на данокот на промет, даночните обврзници се должни да ја состават таа пресметка на образецот ДП кој е составен дел на овој правилник и еден примерок од тој образец во пропишаниот рок да ѝ достават на надлежната Служба на општественото книговодство.

Член 80

Даночниот обврзник е должен да ја извести до 10 јануари тековната година, согласно со одредбите на член 24 став 5 од Законот, надлежната Служба на општественото книговодство кај која има жиро-сметка дали утврдувањето и плаќањето на аконтации на данокот на промет во текот на годината ќе го врши според фактурирана реализација или според наплатените продадени производи, како и дали пресметките на аконтациите ќе ги составува и ќе ги поднесува во рокови покуси од пропишаните и кој начин од член 72 на овој правилник го одбрал за утврдување и плаќање на аконтациите.

Одбраниот начин на утврдување и плаќање на аконтација, како и на составување на пресметката на аконтациите, во смисла на овој член, не може да се менува за односната година.

Новите даночни обврзници исто така се должни да ѝ поднесат пријави, во смисла на одредбите од овој член, на надлежната Служба на општественото книговодство, и тоа во рок од 15 дена од денот кога станале даночни обврзници.

По исклучок од став 1 на овој член, даночните обврзници се должни да ја известат во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник надлежната Служба на општественото книговодство за избраниот начин на утврдување и плаќање на аконтации на данокот на промет и за составување и поднесување на пресметките на аконтациите и за роковите за нивно поднесување за периодот од денот на влегувањето во сила на Законот до крајот на 1972 година.

VII. СОСТАВУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКАТА НА АКОНТАЦИИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ И НА КОНЕЧНАТА ПРЕСМЕТКА

Член 81

Организациите на здружениот труд — обврзници на основниот данок на надоместоци за услуги — што вршат месечно пресметување на разликите во цената и на другите приходи што влегуваат во да-

ночната основица според тар. број 17 или 18 на Тарифата на сојузниот данок на промет можат да пресметуваат и да уплатуваат аконтации на данокот на надоместоци за услуги според така утврдената месечна основица до 20-ти во наредниот месец.

Шестмесечна (полугодишна) пресметка на аконтација се врши со примена на коефициентот на наплатената реализација утврден на начин одреден во член 65 на овој правилник, врз збирот на износот на данокот на надоместоци за услуги содржан во пренесените неплатени побарувања од купувачите според фактурите од претходната година и износот на данокот пресметан според фактурите издадени од 1 јануари до крајот на периодот за кој се пресметува аконтацијата. Рок за поднесување на оваа пресметка е 20 дена по истекот на пресметковниот период.

Член 82

Со полугодишната пресметка на аконтациите на данокот на промет се утврдуваат основицата на данокот на промет и износот на пресметаниот данок. Тие износи се утврдуваат за целиот временски период од почетокот на годината до крајот на периодот за кој се составува пресметката (кумулятивно), и тоа посебно за прометот на производи извршен на начинот предвиден за вршење промет на големо а посебно за прометот на производи на мало.

Член 83

Полугодишната односно тримесечната или месечната пресметка на аконтациите на данокот на промет и конечната пресметка на данокот на промет се составуваат на образецот ДП „Пресметка на данокот на производи и услуги во прометот за периодот од — до — година“, кој е единствен за сите даночни обврзници од член 56 на овој правилник. Овој образец е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Месечната, тримесечната, полугодишната и конечната пресметка се составуваат одвоено за прометот на производи на мало и одвоено за прометот на производи на големо за организацијата на здружениот труд како целина, а им се прилаगाат збирните пресметки за сите продавници од територијата на една општина.

Член 84

Од износот на пресметаниот данок на промет според пресметката на аконтациите на данокот на промет, се одбиваат износите на сите уплатени аконтации од почетокот на годината до крајот на периодот за кој се составува пресметката, под услов уплатите да се извршени до денот на поднесувањето на пресметката.

Ако збирот на износите на уплатените аконтации од почетокот на годината до крајот на пресметковниот период е помал од износот на аконтациите на данокот на промет утврден со периодичната пресметка, разликата претставува остаток на втасаниот данок за кој мора да се поднесе налог за уплата на соодветната уплатна сметка кај Службата на општественото книговодство во рокот во кој се поднесува и пресметката (член 26 став 4 на Законот).

Ако збирот на износите на уплатените аконтации е поголем од износот на данокот на промет утврден со периодичната пресметка, даночниот обврзник одлучува дали ќе бара враќање на преплатата на данокот со издавање на вирмански налог или износот на преплатата ќе го користи како аванс за идните аконтации (член 26 став 4 на Законот).

Член 85

Конечното пресметување на данокот на промет се врши врз основа на податоците за извршениот промет и за остварените надоместоци за услуги, согласно со одредбите на Законот и на овој правилник, како и со одредбите на републичките, покраинските и општинските прописи за посебните даноци на тие општествено-политички заедници.

Ова пресметување се врши на посебен начин за данокот на промет на производи во прометот на мало, за данокот на промет на производи во прометот извршен на начинот предвиден за вршење на прометот на големо, односно за данокот на надоместоци за услуги.

Конечното пресметување на данокот на промет на производи во прометот на мало што даночниот обврзник го врши непосредно или преку продавници односно други деловни единици (пумпни станици и сл.) се врши на следниот начин:

1) даночните обврзници што го следат движењето на стоките по вид и количина — ја утврдуваат својата конечна годишна даночна обврска врз основа на податоците за движењето на стоките, на податоците утврдени со пописот и на податоците за наплатената реализација;

2) даночните обврзници што располагаат со соодветни податоци директно од книговодство или од вонкниговодствена евиденција, и тоа со податоци за даночните основици врз кои се применуваат пропишани даночни стапки и со податоци за секој вид данок што се пресметува и плаќа — ја утврдуваат својата конечна годишна даночна обврска врз основа на тие податоци и на податоците утврдени со пописот;

3) даночните обврзници што не ги исполнуваат условите од одредбите на точ. 1 и 2 на овој став, и што стоките ги водат по продажните цени со укалкулиран данок на промет на производи и по тие цени вршат задолжување и раздолжување на продавниците што вршат промет на стоки на мало — ја утврдуваат својата конечна годишна даночна обврска на следниот начин:

а) на износот на долговите на купувачите на стоките и на износот на залихите на стоките на 1 јануари во годината за која се утврдува конечната годишна пресметка, распоредени по групациите на производи што имаат иста даночна основица и иста даночна стапка со укалкулираниот данок на промет на производи, се додаваат сите набавки на стоки од 1 јануари до 31 декември на односната година по продажните цени со укалкулираниот данок на промет, заради утврдување на вкупното задолжување (влетување) на стоките во тој период;

б) од вкупното задолжување на стоките, утврдено на начинот изложен во одредбата под а) на оваа точка, се одбиваат:

— вредноста на залихите на стоките по продажната цена со укалкулираниот данок на промет на производи, утврдена со состојбата на 31 декември на годината за која се врши пресметувањето, распоредена по групациите на производи што имаат иста даночна основица и иста даночна стапка;

— долговите на купувачите на стоки со состојбата на крајот на годината т. е. на 31 декември, просечно распоредени врз одделни групации производи што имаат иста даночна основица и иста даночна стапка;

— вредноста на утврдените износи на име нормално кало, растур, крш и расипување на производите наменети за продажба на мало која ги натфрлува калото, растурот, кршот и расипувањето што се дозволени со општиот акт на даночниот обврзник и што посебно се распоредуваат врз одделни групации производи;

— уништавањата и кусоците утврдени поради дејство на виша сила и провални кражби;

в) остатокот на прометот, по одбивање на износите наведени во одредбата под б) на оваа точка од износите наведени во одредбата под а) на оваа точка, претставува конечна годишна даночна основица врз која се применуваат соодветни стапки на данокот на промет и се утврдува конечниот годишен износ на тој данок;

4) даночните обврзници што вршат промет на стоки на мало и што ги водат стоките по продажните цени со укалкулиран данок на промет, ги применуваат пресметаните даночни стапки за да го утврдат износот на укалкулираниот данок (основен и

посебен и вредноста на стоките по продажната цена без укалкулирани даноци (даночна основица). Конечната годишна пресметка на данокот на промет утврдена според одредбата под в) на оваа точка, претставува конечна годишна пресметка на данокот за целиот промет на стоките на мало.

Конечната годишна пресметка на данокот на промет на производи за прометот извршен од склад односно за прометот извршен на начин предвиден за прометот на стоки на големо се врши на следниот начин:

1) даночните обврзници ја утврдуваат својата конечна годишна даночна обврска врз основа на фактичните податоци за наплатената реализација, што ги дава евиденцијата за прометот и за данокот на промет што тие ја водат;

2) даночните обврзници што не ги исполнуваат условите од одредбата на точка 1) од овој став вршат конечно годишно пресметување на данокот на промет на производи со примена на соодветен коефициент. Коефициентот се утврдува на начинот пропишан во член 65 на овој правилник, земајќи ги предвид износите што се однесуваат на целата година, а се применува врз збирот на износите на данокот на промет содржан во пренесените ненаплатени побарувања од купувачите по фактурите од претходната година и на пресметаниот данок по фактурите издадени од 1 јануари до 31 декември на годината за која се составува конечната пресметка;

3) на начинот предвиден во одредбата на точка 2) од овој став вршат конечно годишна пресметка на данокот на промет на производи и даночните обврзници што во текот на годината плаќале аконтации во височина на пресметаниот данок според издадените фактури согласно со член 24 став 6 на Законот, доколку до 10 јануари изминатата година не ја известиле надлежната Служба на општественото книговодство дека и конечната пресметка на данокот ќе ја вршат според фактурираната реализација (член 27 став 1 на Законот).

Даночните обврзници што вршат и промет на стоките на мало и промет на стоки на начин предвиден за вршење промет на големо, вршат конечно годишно пресметување на данокот на промет на производи, и тоа посебно за прометот на стоки на мало на начин пропишан во став 3 на овој член, а посебно за прометот на стоки на големо на начин пропишан во став 4 на овој член.

Даночните обврзници на данокот на надоместоци за услуги вршат конечно годишно пресметување на тој данок со примена на коефициентот на наплатената реализација утврден на начинот пропишан во член 65 на овој правилник, врз збирот на износот на данокот на надоместоци за услуги содржан во пренесените ненаплатени побарувања од купувачи по фактурите од претходната година и на износот на пресметаниот данок по фактурите издадени од 1 јануари до 31 декември на годината за која се врши конечното пресметување.

Даночните обврзници што во текот на годината пресметувале и плаќале данок на промет на производи и на прометот на производите земени за сопствена употреба и потрошувачка, го додаваат износот на тој платен данок во текот на годината кога конечната годишна пресметка на данокот утврдена според овој член за прометот на односните производи.

Конечното пресметување на данокот на промет се врши на образецот ДП од член 83 на овој правилник. Образецот мора да биде приспособен за механичката и статистичката обработка што ја врши Службата на општественото книговодство, а ѝ се доставува на надлежната Служба во три примероци.

Составувањето на пресметката и искажувањето на податоците се врши по елементите назначени во образецот ДП односно по тарифните броеви, по видовите на производи — стоки и услуги распоредени по уплатните сметки, и тоа посебно за произ-

водите — стоки и услуги на кои се пресметува и се плаќа основен данок на промет, а посебно за производите, стоки и услуги на кои се пресметува и се плаќа посебен данок на промет.

Организацијата на здружениот труд што како даночен обврзник во својот состав има продавници и други деловни единици што се наоѓаат на територијата на други општини надвор од седиштето на таа организација, за сите такви продавници и други деловни единици е должна одвоено да изврши конечно пресметување на данокот на промет. Врз основа на овие пресметки и посебни пресметки за други форми на работење (на големо, за работи на увоз и извоз и сл.) се составува една пресметка за организацијата на здружениот труд како целина и се поднесува заедно со завршната сметка на тој даночен обврзник. Поединечните пресметки на данокот на промет остануваат кај даночниот обврзник како негова документација и документација на оние продавници и други деловни единици што се наоѓаат на територијата на други општини надвор од седиштето на даночниот обврзник. Еден примерок на поединечната пресметка даночниот обврзник ѝ доставува на Службата на општественото книговодство и на општинското собрание каде што е седиштето на таквата продавница и на друга деловна единица.

Член 86

Заради утврдување на конечната обврска на данокот на промет, даночниот обврзник е должен во текот на декември да изврши попис на производите — подложни на пресметување и плаќање на данок на промет. За да ја утврди конечната обврска на данокот на промет содржан во реализацијата на стоките остварена од денот на пописот до 31 декември, даночниот обврзник што поради својата организација и начинот на работењето не е во можност да ја следи наплатата на секој вид продадени производи врз кои се применуваат еднакви даночни стапки од ист тарифен број, ќе изврши сведување на залихите утврдени со пописот по структурата на производите распоредени според тарифните броеви и пропишани даночни стапки.

Залихите утврдени со сведување по постапката од став 1 на овој член се сметаат, во поглед на конечната пресметка на данокот на промет, како залих утврдени со редовен попис на крајот на годината.

Даночните обврзници што во текот на годината вршат непрекинат (континуиран) попис — инвентарисување (член 8 став 2 на Законот за книговодството на работните организации — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68 и 56/69) не се должни да вршат и попис според одредбите на овој член.

VIII. ПОПИШУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ НА СТОКИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА ПОРАДИ ПРОМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И УПЛАТА НА РАЗЛИКАТА НА ДАНОКОТ

Член 87

За производите за кои во текот на годината се зголемува, се намалува или се укинува данокот на промет, со денот на влегувањето во сила на одредбата со која се врши зголемување, намалување или укинување на тој данок организациите на здружениот труд што, во смисла на член 12 став 1 од Законот, се сметаат како даночни обврзници на данокот на промет на производи, се должни да извршат попис на производите на залихите во продавница и врз натамошниот промет на тие производи да ги применат променетите даночни стапки. Освен тоа, тие даночни обврзници ќе ја утврдат на тие залих и разликата помеѓу укалкулираниот данок на промет по дотогашните даночни стапки и данокот на промет по новите даночни стапки. Така утврдената разлика на данокот на промет даночниот обврзник ќе ја книжи во корист или врз товар на соодветната сметка на укалкулираниот данок на промет, зависно од тоа дали таа разлика е позитивна или негативна.

По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, не се должни да извршат попис производи- телските и трговските организации на здружениот труд што производите на залихи во своите склади- ви не ги водат по цените со укалкулиран данок на промет на производи. Меѓутоа, ако во продавниците или во други деловни единици во состав на тие организации овие производи се водат по продажни- цени со укалкулиран данок на промет, за произво- дите во тие продавници или единици ќе се постапи според одредбата на став 1 од овој член.

Член 88

Организацијата на пописот на залихите за про- изводите за кои во текот на годината се зголемува, се намалува или се укинува данокот на промет на производи ја вршат даночните обврзници од член 87 на овој правилник на начинот и по постапката по кои го вршат пописот на стоките при менување на продажните цени на стоките во кои е укалку- лиран данок на промет на производи (комисиско мерење, броене).

За извршениот попис се составува записник што го потпишуваат членовите на комисијата, а го заверува раководителот на финансиска служба фи- нансиски директор односно шеф на сметководство). По еден примерок од записникот за пописот им се доставува веднаш на Службата на општественото книговодство кај која даночниот обврзник има жи- ро-сметка и на месно надлежниот финансиски ор- ган на општината.

Член 89

Пописот на залихите на производи за кои во текот на годината се зголемува, се намалува или се укинува данокот на промет на производи кај самостојните занаетии и други самостојни дејнос- ти што се вршат со лична работа во трговијата, во угостителството или во други услужни дејности го организираат надлежните општински органи на управата.

За извршениот попис се составува записник што го потпишуваат членовите на комисијата и лицето што ја врши дејноста од став 1 на овој член.

Записникот за пописот, покрај податоците за називот (името), на даночниот обврзник и за место- то и времето на вршењето на пописот, мора да ги содржи и следните податоци:

- 1) назив на производот;
- 2) единица на мера;
- 3) попишани количини производи;
- 4) досегашна продажна цена по единица произ- вод со даноците на промет на производи (основен и посебен);
- 5) вкупен износ на вредноста на попишаните производи по досегашната продажна цена со дано- ците на промет на производи;
- 6) нова продажна цена по единица производ со даноците на промет на производи;
- 7) вкупен износ на вредноста на попишаните сто- ки по новата продажна цена со даноците на промет на производи;
- 8) вкупен износ на разликата помеѓу новата и досегашната продажна цена со данокот за сите по- пишани производи.

Член 90

Општинскиот орган на управата надлежен за финансии што го организира пописот на производи кај самостојните занаетии и други самостојни деј- ности што се вршат со лична работа, ќе ги одреди со решението за попис:

- 1) членовите на комисијата за попис на зали- хите;
- 2) уплатните сметки на приходите на кои се уплатува позитивната разлика на данокот на промет утврдена на производите затечени на залихи кај да- ночниот обврзник;
- 3) рокот во кој ќе се уплати утврдената пози- тивна разлика на данокот на промет на производи;

4) височината на патните трошоци на членовите на пописната комисија и изворот од кој ќе се из- врши исплатата на тие трошоци.

IX. ВРАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ

Член 91

Даночниот обврзник на данокот на промет на производи може да бара враќање на платен данок што не бил должен да го плати само ако купувачот што го платил данокот побара од даночниот обврз- ник враќање на тој данок. Даночниот обврзник кон барањето за враќање што ѝ се поднесува на над- лежната Служба на општественото книговодство која врши контрола на пресметувањето и плаќа- њето на данокот од страна на таков даночен обврз- ник е должен да го приложи, покрај потребната документација, и барањето од купувачот.

Даночниот обврзник што платил данок на промет на производи сам, како и даночниот обврзник од кој се наплатени затезна камата, трошоци на присилна наплата и парична казна што не бил должен да ги плати, поднесува барање за враќање на платениот данок односно затезна камата, на трошоците на присилната наплата и на паричната казна до над- лежната Служба на општественото книговодство во свое име и за своја сметка.

Даночниот обврзник на данокот на надоместоци за услуги поднесува барање за враќање на данокот на надоместоци за услуги, на затезната камата, на трошоците на присилната наплата и на паричната казна што не бил должен да ги плати до надлеж- ната Служба на општественото книговодство во свое име и за своја сметка.

Службата на општественото книговодство врши враќање на платените даноци на промет во случа- ите од став 1 на овој член на жиро-сметката на купувачот што како плаќач на данокот барал вра- кање, а во случаите од ст. 2 и 3 на овој член — на жиро-сметката на даночниот обврзник.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 92

Даночните обврзници во рок од 20 дена од де- нот на влегувањето во сила на овој правилник ќе состават и поднесат пресметка на аконтациите на данокот на промет на начинот на кој тоа го вршеле до неговото влегување во сила, а по тој рок ќе сос- тавуваат и поднесуваат пресметки на аконтации на данокот на промет според одредбите на овој пра- вилник.

Член 93

Конечната пресметка на данокот на производи и услуги во прометот за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1972 година се составува на образецот ДП што важел до влегувањето во сила на Законот, а за периодот од 1 јули до 31 декември 1972 година — на образецот ДП што е составен дел на овој пра- вилник.

Член 94

Со денот на влегувањето во сила на овој пра- вилник престанува да важи Правилникот за водење евиденција за прометот и за начинот на пресмету- вање и плаќање на данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/68, 6/69, 15/69, 21/69, 53/69, 4/70, 24/70, 2/71, 56/71 и 19/72).

Член 95

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-8520/1

10 јули 1972 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

Социјалистичка Република — Општина —

Образец I

Назив на даночниот обврзник —

ПРЕГЛЕД

НА ПЕТНАЕСЕТДНЕВНОТО УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ ПО ПРЕСМЕТАНИТЕ ДАНОЧНИ СТАПКИ ВО ПЕРИОДОТ ОД — ДО —

Број на уплат- ната сметка	Вредност на стоките по продажната цена со да- нокот на промет по на- платената реализација	Основен данок		Посебен (републич- ки односно покраин- ски) данок		Посебен (општински) данок	
		пресметан просечна стапка	износ	пресметан просечна стапка	износ	пресметан просечна стапка	износ
1	2	3	4	5	6	7	8

Вкупно —

Уплатени аконтации до —

Разлика помеѓу пресметаниот втасан данок за уплата
и уплатените аконтации —

Повеќе —

Помалку —

Датум — Извршил пресметка, Раководител на сметководството,

Место —

Социјалистичка Република — Општина —

Образец II

Назив на даночниот обврзник —

ПРЕГЛЕД

НА ПЕТНАЕСЕТДНЕВНОТО УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ СО ПРИМЕНА НА КОЕФИЦИЕНТОТ ВО ПРОМЕТОТ ВО ПЕРИОДОТ ОД — ДО —

Број на уплатната сметка односно тар. број	Задолжување на продавницата	Реализација на продавницата	Пресметан данок во вкупното за- должување на продавницата				Втасан данок за уплата		
			основен данок	посебен (репу- блички односно покраински) данок	посебен (општин- ски) данок	коэффициент на прометот	основен данок	посебен (репуб- лички односно покраински) данок	посебен (општин- ски) данок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Вкупно —

Уплатени аконтации до —

Разлика помеѓу пресметаниот втасан данок за уплата
и уплатените аконтации —

Повеќе —

Помалку —

Датум — Извршил пресметка, Раководител на сметководството,

Место —

Социјалистичка Република _____ Општина _____

Образец III

Назив на даночниот обврзник _____

ПРЕГЛЕД

НА ПЕТНАЕСЕТДНЕВНОТО УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ ВО ПРОМЕТОТ НА МАЛО СО ПРИМЕНА НА КОЕФИЦИЕНТОТ НА НАПЛАТЕНАТА РЕАЛИЗАЦИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД _____ ДО _____

Број на уплатната сметка односно тарифен број	Вкупно задолжување на продавницата	Пресметан данок во вкупното задолжување на продавницата			Коефициент на наплатената реализација	Втасан данок за наплата		
		основен данок	посебен (републички односно покраински) данок	посебен (општински) данок		основен данок	посебен (републички односно покраински) данок	посебен општински данок
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Вкупно _____

Уплатени аконтации до _____

Разлика помеѓу пресметаниот втасан данок за уплата и уплатените аконтации _____

Повеќе _____

Помалку _____

Датум _____ Извршил пресметка, _____ Раководител на сметководството, _____

Место _____

Социјалистичка Република _____ Општина _____

Образец IV

Назив на даночниот обврзник _____

ПРЕГЛЕД

НА ПЕТНАЕСЕТДНЕВНОТО УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ ПО ПРЕСМЕТАНИТЕ ДАНОЧНИ СТАПКИ ВО ПЕРИОДОТ ОД _____ ДО _____

Тарифен број	Вредност на стоките по продажната цена со данокот на промет по наплатената реализација	Основен данок		Посебен републички односно покраински данок		Посебен општински данок	
		пресметана стапка	износ	пресметана стапка	износ	пресметана стапка	износ
1	2	3	4	5	6	7	8

Промет што не подлежи на данок на промет _____

Вкупно _____

Уплатени аконтации до _____

Разлика помеѓу пресметаниот втасан данок за уплата и уплатените аконтации _____

Повеќе _____

Помалку _____

Датум _____ Извршил пресметка, _____ Раководител на сметководството, _____

Место _____

Социјалистичка Република ——— Општина ———
 Назив на даночниот обврзник ———

Образец V

ПРЕГЛЕД

НА ПЕТНАЕСЕТДНЕВНОТО УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА
 ПРОИЗВОДИ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО СО ПРИМЕНА НА КОЕФИЦИЕНТОТ НА НАПЛАТЕНАТА
 РЕАЛИЗАЦИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД ——— ДО ———

Број на уплатната сметка односно тарифен број	Вкупно фактурира- на реализација со данокот	Пресметан осно- вен данок во вкуп- ната реализација	Коефициент на наплатената ре- ализација	Втасан основен данок за уплата
1	2	3	4	5

Вкупно ———

Уплатени аконтации до ———

Разлика помеѓу пресметаниот втасан данок за уплата
и уплатените аконтации ———

Повеќе ———

Помалку ———

Датум ——— Извршил пресметка, Раководител на сметководството,

Место ———

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ———

Образец ДП

МЕСТО ——— ОПШТИНА ———

Шифра на дејноста ———

БРОЈ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУ-
 ЖЕНИОТ ТРУД ВО СОСТАВ НА ОРГАНИЗАЦИЈА
 НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ———

ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ ЗА ПЕРИОДОТ
 ОД ——— ДО ——— ГОДИНА

Ред. број	Тар. број	Вид производи (стоки) услуги	Стапка на дано- кот на промет	Основица		Износ на дано- кот на промет	Уплатено	Разлика	
				коли- чина	износ на продажната цена без да- нокот однос- но износ на надоместо- кот			+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		I. Основен данок на промет	x	x					
2		A. Производи (9+18+28+33+43+47+91+ +92+94)	x	x					
3	1	Уплатна сметка 840-21104 (4 до 8)	x	x					
4	1	Сите производи што служат за крајна потрошувачка освен производите за кои во Тарифата се предвидени посебни даночни стапки, производите за кои со закон е предвидено даночно ослободување и веш- тачките безалкохолни пијачки, сода-вода и минерална вода		x			x	x	x
5	1	Кујнска сол	x				x	x	x
6	1	Чоколада и други преработки за храна што содржат какао од тар. број 18.06 на Царин- ската тарифа		x			x	x	x
7	1	Производи од шеќер (бонбони, екстракти од слатко дрво, цвакачки гуми во маса и обли- кувани и други производи од шеќер од тар. бројеви 17.04 и 17.05 на Царинската тарифа)		x			x	x	x
8	1	Производи од сребро изработени во фили- гран, како и производи изработени од ва- лано сребро со филигран (табакери, жар- диниери и сл.)		x			x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	2	Уплатна сметка 840-21102 (10 до 17)	x	x					
10	2	Моторен и авионски бензин		x			x	x	x
11	2	Дизел-гориво (Д ₁ , Д ₂ и Д ₃)		x			x	x	x
12	2	Примарен бензин (суров бензин)		x			x	x	x
13	2	Петролеј за осветление и млазно гориво		x			x	x	x
14	2	Авионски и моторни масла и петролеј за мотори		x			x	x	x
15	2	Минерални мазиви масла и масти, хипоидни и регенерирани масла и други минерални масла и масти и масла за подмачкување		x			x	x	x
16	2	Природен гас, бутан гас, пропан гас и бутан пропан гас, ако преку специјални уреди се користат за погон на моторни возила и на мотори за пловни објекти		x			x	x	x
17	2	Екстра-лесно масло за ложење печки во домаќинствата, во училиштата, во ученичките и студентските домови, во детските социјални и здравствени установи, освен во аптеки		x			x	x	x
18	3	Уплатна сметка 840-21101 (19 до 27)	x	x					
19	3	Сите видови екстра-цигари што не се произведени по југословенски стандард, односно што не спаѓаат ниту во една група од точ. 2, 3 и 4 на овој тар. број, како и колекции цигари и режан тутун од сите квалитети, освен тутунот за луле		x			x	x	x
20	3	Сите видови екстра-цигари на кои производителот им ја одредува малопродажната цена до најмногу 60% над малопродажната цена за цигари од I квалитетна група		x			x	x	x
21	3	Цигари од I квалитетна група		x			x	x	x
22	3	Цигари од II квалитетна група		x			x	x	x
23	3	Цигари од IIIa квалитетна група		x			x	x	x
24	3	Цигари од IIIb и IV квалитетна група		x			x	x	x
25	3	Сите видови црни цигари		x			x	x	x
26	3	Тутун за луле		x			x	x	x
27	3	Пури, цигарилоси, тутун за цваќање и бурмут		x			x	x	x
28	4	Уплатна сметка 840-21106 (29 до 32)	x	x					
29	4	Специјални вина (десертни, ликери и ароматизирани) и десертни пијачки чија набавна цена по литар изнесува: — над 12 до 15 динари — над 15 динари			x		x	x	x
					x		x	x	x
30	4	Ликери и жестоки алкохолни пијачки чија набавна цена по литар изнесува: — над 17 до 24 динари — над 24 динари			x		x	x	x
					x		x	x	x
31	4	Пиво		x			x	x	x
32	4	Вештачка ракија и други алкохолни пијачки (освен природно вино и природна ракија вклучувајќи и вињак на кои се плаќа само посебен данок на промет, и освен специјални вина, десертни пијачки, ликери, жестоки алкохолни пијачки и пиво на кои се плаќа основен данок на промет според точ. 1, 2 и 3 на овој тар. број)		x			x	x	x
33	4	Уплатна сметка 840-21107 (34 до 37)	x	x					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	4	Специјални вина (десертни ликерски и ароматизирани) и десертни пијачки чија набавна цена по литар изнесува:							
		— над 12 до 15 динари			x		x	x	x
		— над 15 динари			x		x	x	x
35	4	Ликери и жестоки алкохолни пијачки, чија набавна цена по литар изнесува:							
		— над 17 до 24 динари			x		x	x	x
		— над 24 динари			x		x	x	x
36	4	Пиво		x					
37	4	Вештачка ракија и други алкохолни пијачки (освен природно вино и природна ракија, вклучувајќи и вињак на кои се плаќа само посебен данок на промет, и освен специјални вина, десертни пијачки, ликери, жестоки алкохолни пијачки и пиво на кои се плаќа основен данок на промет)		x			x	x	x
38	5	Уплатна сметка 840-21104 (39 до 42)	x	x					
39	5	Алкохол (етанол) за широка потрошувачка и за употреба и продажба во аптеки			x		x	x	x
40	5	Алкохол (етанол) за производство на парфимериски и козметички производи			x		x	x	x
41	5	Алкохол (етанол) за производство на алкохолни пијачки за потрошувачка во болници и во други здравствени и научни установи и лаборатории, за конзервирање на препарати и за пулпирање			x		x	x	x
42	5	Денатуриран алкохол за гориво			x		x	x	x
43	6	Уплатна сметка 840-21103 (44 до 46)	x	x					
44	6	Патнички автомобили до 38.000 динари		x			x	x	x
45	6	Патнички автомобили над 38.000 до 42.000 динари		x			x	x	x
46	6	Патнички автомобили над 42.000 динари		x			x	x	x
47	7	Уплатна сметка 840-21100 (48)	x	x					
48	7	Лекови		x			x	x	x
49	8	Уплатна сметка 840-21104 (50)	x	x					
50	8	Ткаенини и други текстилни производи ако се изработени: од над 50% вргоњ-предиво; од предиво со над 50% до 70% рунска или табачка волна квалитет над 30 микрони; од предиво со над 20% до 50% вештачки влакна врз база на регенерирана целулоза или синтетични полиакрилни влакна односно полиамидни влакна		x			x	x	x
51	9	Уплатна сметка 840-21104 (52 до 53)	x	x					
52	9	Ткаенини и други текстилни производи, освен ткаенините и производите од тар. број 8 на Тарифата и освен текстилните производи од член 36 на Законот на кои се плаќа данок на промет на производи		x			x	x	x
53	9	Обувки од кожа, од вештачка кожа, од скај, од гума, од пластични и други материји, освен обувките за деца до број 34 заклучно кои се ослободени од данок и освен обувките од кожа на рептилии и од благородни и фини крзна од точка 3 на тар. број 15 на Тарифата		x			x	x	x
54	10	Уплатна сметка 840-21104 (55)	x	x					
55	10	Сите видови дрвени плочи (шпер-плочи, панел-плочи, иверици и облагородени плочи)		x			x	x	x
56	11	Уплатна сметка 840-21104 (57 до 58)	x	x					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	11	Сработена кожа и производи од кожа, од вештачка кожа и од скај, освен обувки од тар. број 9 на Тарифата		x			x	x	x
58	11	Производи од гума, освен надворешни и внатрешни гуми за патнички автомобили и освен гумени обувки		x			x	x	x
59	12	Уплатна сметка 840-21104 (60 до 69)	x	x					
60	12	Запалки за цигари чија малопродажна цена е над 20 до 30 динари парче		x			x	x	x
61	12	Ножини за бричење чија малопродажна цена е над 0,90 до 1,20 динари парче		x			x	x	x
62	12	Бетонски челик, валана жица, цемент и покривна лепенка		x			x	x	x
63	12	Телевизори во боја		x			x	x	x
64	12	Стерео радиоприемници и стерео грамофони		x			x	x	x
65	12	Мотори за бродови и чамци јачина над 9 KS		x			x	x	x
66	12	Фотографски апарати чија продажна цена, без данок на промет, е поголема од 250 динари парче		x			x	x	x
67	12	Машина за пишување чија малопродажна цена, без данок на промет, е поголема од 2.000 динари парче		x			x	x	x
68	12	Бои, пигменти, фирнајси, лакови, глазури, емајл, разређувач и премачкувачки средства за мебел		x			x	x	x
69	12	Надворешни и внатрешни гуми за патнички автомобили		x			x	x	x
70	13	Уплатна сметка 840-21104 (71 до 74)	x	x					
71	13	Производи од сите видови изработени во целост или делум (со повеќе од 2%) од злато и од други благородни метали, како и производи изработени од сребро, освен производите изработени во филигран (тар. број 1)		x			x	x	x
72	13	Украсни стоки		x			x	x	x
73	13	Предмети изработени од брусено кристално (оловно) стакло		x			x	x	x
74	13	Рачни и цевни часовници чија малопродажна цена, без данокот на промет, е поголема од 200 динари парче		x			x	x	x
75	14	Уплатна сметка 840-21104 (76)	x	x					
76	14	Кафе: сурово, пржено и мелено и екстракт од кафе		x			x	x	x
77	15	Уплатна сметка 840-21104 (78 до 83)	x	x					
78	15	Парфимериски, козметички и тоалетни препарати од тар. број 33.06 на Царинската тарифа, освен прашоци и пасти за заби и лосиони за уста		x			x	x	x
79	15	Природни скапоцени камења и природен бисер и предмети изработени со тие камења и бисер		x			x	x	x
80	15	Кожа од рептилии (од змија, гуштер, крокодил и сл.), благородни и фини крзна и производи од тие кожи и крзна (облекла, обувки и други производи)		x			x	x	x
81	15	Теписи јазлувани со рака над 120.000 јазли по 1 m ² и волнени постилки ткаени со рака, еднобојни или мелирани		x			x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	15	Запалки за цигари чија малопродажна цена е над 30 динари парче		х			х	х	х
83	15	Ножиња за бричење чија малопродажна цена е над 1,20 динари парче		х			х	х	х
84	16	Уплатна сметка 840-21104 (85)	х	х					
85	16	Кибрити		х			х	х	х
86	17	Уплатна сметка 840-21104 (87 и 88)	х	х					
87	17	Цигарена хартија во ливчиња		х			х	х	х
88	17	Цигарена хартија несечена или сечена		х			х	х	х
89	18	Уплатна сметка 840-21104 (90)	х	х					
90	18	Карти за играње		х			х	х	х
91	1,5, 8,9, 10,11, 12,13, 14,15, 16,17, 18	Вкупно уплатната сметка 840-21104 (3+38+49+51+54+56+59+70+75+77+84+86+89)	х	х					
92		Уплатна сметка 840-21105 (93)	х	х					
93		Друг основен данок на промет на производи од граѓани што не се занимаваат редовно со промет на стоки	х	х					
94		Уплатна сметка 840-21110 (95 и 96)							
95		Производи на кои данокот на промет се плаќа при увозот							
96		Производи за потребите на ЈНА							
97		Б. Услуги*) (98+103+105+108)							
98	17	Уплатна сметка 840-21200 (99 до 102)	х	х					
99	17	Надоместоци од меѓународни сообраќајно-агенциски работи		х			х	х	х
100	17	Надоместоци од работи на меѓународна шпедиција и од услуги на договорна контрола на квалитетот и квантитетот на стоки		х			х	х	х
101	17	Надоместоци од работи на увоз на стоки и од други надворешнотрговски услуги		х			х	х	х
102	17	Надоместоци од работи на застапништво		х			х	х	х
103	18	Уплатна сметка 840-21201 (104)	х	х					
104	18	Надоместоци од вршење промет на стоки на големо и услуги во тој промет во Југославија		х			х	х	х
105	19	Уплатна сметка 840-21202 (106 и 107)	х	х					
106	19	Надоместоци од вршење кредитни и други банкарски работи		х			х	х	х
107	19	Надоместок што како дел од приход на банката ѝ припаѓа на работната заедница		х			х	х	х
108	20	Уплатна сметка 840-21203 (109)	х	х					
109	20	Месични зарми	х	х					
110		Вкупно А + Б (2+97) во тоа:	х	х					
111		СР Босна и Херцеговина	х	х					
112		СР Црна Гора	х	х					
113		СР Хрватска	х	х					
114		СР Македонија	х	х					
115		СР Словенија	х	х					

*) До донесувањето на посебен сојузен закон за оданочување со основен данок на надоместите за услуги и работи, се применуваат одредбите на тар. броеви 17, 18, 19 и 20 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	IV. Посебен (општински) данок на промет (147+178)		x	x					
147	А. Производи (148+153+158+160+162+167+169+171+176)		x	x					
148	Уплатна сметка 840-21120 (149 до 152)		x	x					
149	Посебен (општински) данок на промет на стоки на мало во трговијата, освен посебниот (општински) данок на промет на алкохолни пијачки						x	x	x
150							x	x	x
151							x	x	x
152							x	x	x
153	Уплатна сметка 840-21121 (154 до 157)		x	x					
154	Посебен (општински) данок на промет на алкохолни пијачки во трговијата на мало, освен посебниот (општински) данок на промет на природно вино						x	x	x
155							x	x	x
156							x	x	x
157							x	x	x
158	Уплатна сметка 840-21122 (159)		x	x					
159	Посебен (општински) данок на промет на природно вино во трговијата на мало						x	x	x
160	Уплатна сметка 840-21123 (161)		x	x					
161	Посебен (општински) данок на промет на пиво во трговијата на мало						x	x	x
162	Уплатна сметка 840-21124 (163 до 166)		x	x					
163	Посебен (општински) данок на промет на алкохолни пијачки во угостителството, освен посебниот (општински) данок на промет на природно вино						x	x	x
164							x	x	x
165							x	x	x
166							x	x	x
167	Уплатна сметка 840-21125 (168)		x	x					
168	Посебен (општински) данок на промет на природно вино во угостителството						x	x	x
169	Уплатна сметка 840-21126 (170)		x	x					
170	Посебен (општински) данок на промет на пиво во угостителството						x	x	x
171	Уплатна сметка 840-21127 (172 до 175)		x	x					
172	Посебен (општински) данок на промет на стоки на мало во стопанските и други организации на здружениот труд, освен во трговијата и во угостителството						x	x	x
173							x	x	x
174							x	x	x
175							x	x	x
176	Уплатна сметка 840-21129 (177)		x	x					
177	Друг посебен (општински) данок на промет на стоки на мало, освен посебниот (општински) данок на промет на стоки на мало што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица кои се задолжуваат по распоред						x	x	x
178	Б. Услуги (179)		x	x					
179	Уплатна сметка 840-21220 (180 до 182)		x	x					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180	Посебен (општински) данок на надоместоци за вршење услуги, освен посебниот (општински) данок на надоместоци за услуги што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица кои се задолжуваат по распоред								
181							x	x	x
182							x	x	x
		ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ				износ на про- дажната цена			
183	Производи и услуги на кои не се плаќа основен данок на промет		x	x	x		x	x	x
184	Производи и услуги на кои не се плаќа посебен (републички) данок на промет		x	x	x		x	x	x
185	Производи и услуги на кои не се плаќа посебен (покраински) данок на промет		x	x	x		x	x	x
186	Производи и услуги на кои не се плаќа посебен (општински) данок на промет		x	x	x		x	x	x
На _____ 19____ година			Раководител на сметководството,		Претседател на Управниот одбор,		Директор,		

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги стечени во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
ЗВЕЗДА

Komanda relejnih stanic Slovenije I slovenske divizije narodne obrambe, I brigada vojske državne varnosti, II brigada vojske državne varnosti;

по повод педесетгодишнината од постоењето и работата, а за особени заслуги во развивањето на медицинските науки и за постигнати успеси во здравствената заштита на граѓаните

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Institut za pljučne bolezni in tuberkulozo, Golnik;

за заслуги на заштитата и спасувањето на животите, на општествениот и личен имот со што е сторен значаен придонес за социјалистичката заедница

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Prostovoljno gasilsko društvo, Ljutomer;

по повод шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Горшич Милко, Војска Данило;

по повод шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

Стегнар Андреј;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Петковшек Антон;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Гостиша инж. Алојз, Кусолд Алојз, Орожен Јанко;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Госенца Јоже, Кораќ прим. Бранислав, Штангл д-р Бранко, Валенчак Владимир;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Адамич Макс, Бабник Антон, Дакол Карол, Димник Џирил, Фербар-Добликар Марија, Фила Миха, Флере-Кратку Јулија, Гостиша Ладислав, Гостиша Милка, Херфорт-Јарц Ивана, Хота Авдо, Худомал Франц, Худомал-Божјак Марија, Имперл Тилка,

Коцмур-Кович Луција, Крошељ Миха, Кухарич Ловро, Кушар Антон, Милич-Зајц Аница, Моџиц Станислав, Мравље-Ротар Полонка, Павлин Алојзиј, Печар Филип, Пернар Франц, Петернељ Јоже, Пониквар Јоже, Пожар Франц, Сајовиц-Борштнар Марија, Симонети Марјан, Станте-Вокач Стана, Штибел Михаел, Уранич Рудолф, Вукомановић др Томислав;

Томшич-Милосављевић Јелена, Уранич Берта, Уранкар Игнац, Зајц Јоже, Заврашек Радо, Зупанчић Август, Железник Мирко;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ајдич Фаника, Авсец-Грашич Иванка, Безјак Антони, Бојанц Антон, Божиновић-Чучник Верица, Цитар Емил, Чпајаковић Веролуб, Дракслер-Гостенчич Јожица, Филипић Франц, Горц Ангела, Горишек Јоже, Градишнич Иван, Гроссман Звонко, Hillmaug-Rezdig Јана, Хрибар-Настран Јожица, Хул-Брунер Фаника, Јовичевић-Месечко Косовка, Кнез Антон, Лебер-Престрл Марија, Ледник Божић, Маринишчанца Марија, Маринковић-Емершич Геновефа, Мирник Антон, Новак-Виденић Јожица, Петровец Антон, Пирх Нада, Подгоршек Виктор, Јоже, Позаршек-Клинц Марија, Решењ-Маролт Нада, Ројец Андреј, Шалеј Игнац, Шибанц Јоже, Тобиас-Грос Агата, Закошек Јоже, Зидар Антон.

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бабич Петер, Бабник Франц, Бајц Миро, Балта Мелита, Беле Антон, Богатај Адолф, Бренчич Доминик, Бринц Јулиј, Чебашек Винко, Черне Јулијан, Добникар-Чебела Јусти, Долшина-Мали Марија, Финк-Јеленц др Нада, Флорјанчић Борис, Габровшек Јоже, Гаљот Ернест, Гантар Миро, Година инг Франц, Грабер Алојз, Хледе Стане, Хохњец Милан, Хрибар Франц, Јавор Рудолф, Јеленц Албина, Јесеновец Гацпер, Јесеншек-Брглез Марица, Јуван Антон;

Кац Матко, Капш Карел, Кавич-Дубај Викторија, Кепиц Матевж, Клеч Михаел, Кнежевић Мане, Комел Марија, Копорец-Јерај Албина, Кос Валентин, Косовел-Фаганел Ема, Краљ Душан, Крхин Михаел, Куновар-Зихерл Павла, Лазарини-Коренчан Нада, Лесковец Татјана, Лонгар Алојз, Магушар-Прибошек Анчка, Малнерич-Вошнинг Невенка, Мурн Франц, Нартник Антон, Остерц Роман, Острух Рудолф, Паулин др Алеш, Павлин-Золет Минка, Пеклај Инг Винко, Певец Цирил, Пистотник Марјан, Рамскуглер Франц, Рупник инг Јоже, Сернц Иван, Север Антонија, Сок-Коренчан Мишка, Станишић Хелена, Стиплшек Фердо, Супанчић Павле, Шепец Леополд, Шпех Гвидо, Шпех Михаел, Шуштаршић Франц, Таучар инг Франц, Тежак Антон, Трампуж-Хрибар Марија, Тратник Јанко, Урбанчић Адолф, Вебер Мартин, Врењак Виктор, Жебовец Јанко, Жигон-Чук Малвина, Жировник Марина;

за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Берлич Леон, Бургар Иван, Цимерман-Медвен Милка, Дворжак-Риха Вера, Гаљот Франц, Градишек Ловро, Јахић Алојзиј, Јенко-Новак Павла, Јерина Иван, Калчић Антон, Клеменчић Антон, Колар Виктор, Коренчанин-Врховец Катарина, Кос-Терпин Алберта, Крашовец-Закошек Вера, Кушар Јоже, Махнич Валентин, Мараж Милан, Медвед Јоже, Медвешчек Марјан, Петковшек Јоже, Равбар, Јоже, Сенчур-Шуштер Полонца, Стрлич Емил, Шегула Павле, Текавич Славко, Томажич Иван, Тробец Мими, Жигон Штефан;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ајтич-Кавзар Даринка, Бабник-Годец Францка, Батис Иван, Болте Франц, Борштнар Албин, Борштнар Франц, Боштјанчић-Влатник Јулија, Брецељник Ангела, Бургар Франц, Чебин Станислав, Горишек Франц, Гоште Алојз, Гоште Иван, Грудник Душан, Јенко Франц, Кључевшек Јанез, Кобиљшек Иван, Колович Франц, Краљ Антон, Легат Аница, Мостар Карл, Оцек Штефан, Осел Оскар, Перклич-Алеш Милка, Петелинкар Франц, Пирц Франц, Подјед Роберт, Роглич Леополд, Страјнар Алојз, Шеверкар Иван, Широк-Перко Ангела,

Бр. 117

29 септември 1971 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Гржавец Јово;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Арпаџић Омер;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ацковић Тодо, Арежина Душан, Цице Саво, Чечур Обрад, Ерцег Владо, Грковић Радова, Хадовић Шабан, Кнежевић Симо, Ковачевић Даница, Марић Вељко, Миљевић Остоја, Морић Славко, Пажин Илија, Ратковић Јован, Селесковић Салко, Средановић Јанко, Тарана Чедомир, Зећо Мехо;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Дугалић Шериф, Дукић Драгутин, Гушанац Суле, Камењашевић Мирко, Милетић Божић, Пецо Ёсад, Петрушић Милад, Стевановић Мирко, Томек Анте, Вилић Ёсад, Зећо Ахмед;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Биједић Екрем, Буразор Славко, Темаловић Ариф, Ђировић Лазар, Чичковић Јово, Делић Мустафа, Дивчић Зоран, Диздаревић Хасан, Дорачић

Исмет, Токовић-Јеличић Боја, Ђукић Сабин, Џаферић Сафет, Глогова Раде, Гребо Расим, Грковац Јела, Ивановић Неђо, Капетановић Нијаз, Кебо Алија, Кристић Карло, Крупалија Расим, Малкоч Авдо, Марић Иван, Марић Никола, Марић Перо, Мичић Влајко, Милојевић Ђетко, Мујкић Ибро, Мунишић Недељко;

Новаковић Милутин, Оручевић Салих, Пачо Бећир, Панца Иван, Парла Џемал, Перотић Сава, Рајхер Ђурђица, Сефић Мујица, Скочајић Ранко, Соко Виде, Спаић Саво, Шимуновић Фрањо, Тадић Мато, Топузовић Омер, Туце Емира, Живанић-Димић Перса;

за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чичак Ивица;

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Глоговац Тодор, Лазић-Лерер Тилда, Савић Владо;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Јусић Фехим, Остојић Здравко, Пејановић Свето, Петровић-Ђурић Милена, Судар Гојко, Шкоро Митар;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бабић Мате, Бабић Шимун, Бајровић Шефкија, Берберовић Ибро, Бранковић Сулејман, Црногорац Љубо, Ђурић Обрад, Дорић Исак, Хаџовић Џевад, Југо Мухамед, Калаба Јован Корпонаи Ђорђе, Лугоња Раде, Никић Свето, Пињушић Илија, Побрић Кемал, Прљета Радослав, Радман Симо, Савић Анђелко, Шеховић Хамдија, Шкипина Ђорђе, Тадић-Илић Борка, Телебак Новица, Војводић Ђуро.

Бр. 118

29 септември 1971 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Петровић Драго;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Шоћ Филип, Зоговић прим. др Бранко;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Вукотић Драгутин;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дармановић прим. др Баждар, Радуловић Живаљ, Вујовић прим. др Димитрије;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Башић Рамо, Вујовић Момчило;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Војовић др Јован, Борозан др Војислав, Ђурашковић Филип, Кнежевић Милош, Нововић Светомир, Поповић др Душан, Раденовић Голуб, Реџеповић Исмета, Симоновић Драгомир, Терзић Радивоје, Томовић Вукман, Влаховић Тадија, Вујиновић др Витомир, Вујовић др Ђуро, Зоговић Грубан;

за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Лакић Радоје;

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ђуричанин Добрашин;

за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Пешић прим. др Бранислав, Радуловић прим. др Ђорђе, Вујовић др Димитрије;

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ивановић Владо;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Барјактаревић Адем, Нововић Војин, Симоновић Величко;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Гојковић Вукота, Марић Анте, Маркишић Сад-
рија, Медунјанин Фајко Николић-Швент Фанђи,
Омерагић Шабо.

Бр. 124
7 октомври 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

За заслуги на делото ширење на братството и
единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Вуковић Петар.

Бр. 127
12 октомври 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликува за покажаната ак-
тивност, за извонредните работни резултати, за
воспитното и образовното влијание што е оства-
рено особено меѓу младината, како и за интереси-
рањето што со својата работа ги има стекнато во
земјата и во странство

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Движењето на гораните на Социјалистичка Ре-
публика Србија.

Бр. 126
12 октомври 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликуваат за особени зас-
луги и постигнати успеси во работата од значење
за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Драча Јован;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Рачић Крешимир;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Алексић Живојин, Јовановић Миленко, Нико-
лић Василије, Џотич Душан;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Дворнић Ђорђе;

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликува по повод дваесети-
петгодишнината од основањето и работата, а за осо-
бени заслуги и постигнати успеси во работата на
развивањето и унапредувањето на автомобилизмот
и моторциклизмот, како и на ширењето на сообра-
ќајната и техничката култура меѓу нашите народи

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Авто-мото Сојузот на Југославија.

Бр. 128
22 октомври 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликува за заслуги и при-
донес на натамошното јакнење и развивање на
економските односи помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Швајцарија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА
ГЕРДАН

Karl Tuerler.

Бр. 129
25 октомври 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

Страна

374. Правилник за примена на даночните стап- ки и за начинот за водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги — — — — —	769
Одликувања — — — — —	805
Меѓународни договори — — — — —	393

Издавач: Новинско установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.
— Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух. Улица Јована Ристиќа бр. 1 —
Печата Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17